



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-931.

Среда, 17 декември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година излегува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари — Редакција: Улица Краљевика Марка бр. 8. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-278. Продажно одделение 22-618. Гел централа 28-618.

846.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општествено и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Сојузниот општествен план за 1959 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 ноември 1958 година.

П. Р. Бр. 10

28 ноември 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ с. р.

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА

ПРВ ДЕЛ

Глава I

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА

Тргнувајќи од основните економскополитички цели и задачи на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, од нивното остварување во 1957 и 1958 година, како и од резултатите на досегашниот стопански развој, кои особено се огледат:

во силниот пораст на индустриското производство, што во изминатиот период беше една од битните карактеристики на стопанскиот развој; во напредокот остварен во селскостопанското производство, како и во досегашните вложувања и мерки и во проширената материјална и организациона основа за понатамошното унапредување на селското стопанство во порастот на активноста во другите области на производството и во службните дејности;

во зголемувањето на надворешнотрговската размена, а особено во брзото зголемување на извозот што доведе во 1958 година до намалување на дефицитот на трговскиот и платниот биланс;

во високото ниво на стопанските инвестиции во основните фондови во 1958 и во поранешните години; во остварениот пораст на личната потрошувачка и на општествениот стандард, —

и тргнувајќи од фактот дека стопанскиот систем и методите на организацијата и функционирањето на стопанството постојано се развиваа и усовршуваа, што дава сè поповолни услови за понатамошен стопански развој.

Општествениот план за 1959 година ги поставува следните основни задачи:

1) да се зголеми обемот на производството и националниот доход во сите области така што во наредните години да се овозможи остварувањето на производствените задачи на Општествениот план

за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година; особено да се оствари зголемување на производството во селското стопанство со полно искористување на досегашните инвестициони вложувања;

2) да се оствари пораст на продуктивноста на трудот во сите стопански области како основица за стабилен пораст на производството и за подобрување на животните услови на населението; за таа цел покрај вложувањата што ги унапредуваат производните сили да се усовршува системот на распределбата на доходот и на наградувањето, како и методите на работата во стопанските организации;

3) во согласност со зголемувањето на продуктивноста на трудот и на производството да се оствари пораст на реалната лична потрошувачка и на животниот стандард во целост, особено на работниците и службениците; при тоа да му се посвети особено внимание на снабдувањето на градовите и индустриските центри со селскостопански производи;

4) да се обезбедат зголемени вложувања во станбената изградба, школството, здравствената заштита и комуналните објекти;

5) да се обезбеди понатамошен пораст на извозот на селскостопански и особено на индустриски производи, а со зголемувањето на извозот да се усогласи увозот така, што да се намали што повеќе текуштиот дефицит на платниот биланс;

6) кај инвестиционите вложувања во стопанството да се продолжи во прв ред со изградбата на започнатите објекти и со реконструкцијата на застарените погонии; да се започне изведување пред сè на оние нови проекти што се важни за остварувањето на производствените задачи предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година; задржувајќи ја сегашната структура на вложувањата, да се обрне посебно внимание на инвестиционото вложување во селското стопанство и во трговијата;

7) со цел за поефикасно и порационално користење на инвестиционите средства на стопанските организации, да се остварува обединување на средствата на стопанските организации наменети за инвестиции и нивното заедничко вложување според структурата на инвестициите предвидена со перспективниот план;

8) да се продолжи со спроведувањето на политиката на помагање побрзиот развој на стопански неразвиените подрачја со понатамошно инвестиционо вложување и со остварување на другите услови за тој развој.

ВТОР ДЕЛ

НАСОКИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1959 ГОДИНА

Глава II

ОПШТЕСТВЕНИОТ БРУТО ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД

I. Производство

1) Тргнувајќи од достигнатото ниво на производството во 1958 година, од материјалните и општествените услови, како и од основните цели и задачи за понатамошен развој на стопанството, се

предвидува дека во 1959 година ќе се оствари следниот пораст на општествениот бруто производ и на националниот доход:

	— во милијарди динари		— во текуштите цени	
	1957	1958 ¹⁾	1959	1957
Општествениот бруто производ	4.123,9	4.399,8	4.939,7	112,3
Националниот доход	1.780,6	1.819,3	2.057,1	113,1

Движењето на општествениот бруто производ и на националниот доход го покажува следниот преглед:

	— во цените од 1956 година		— во индексни броеви	
	1957	1958	1959	1957
Општествениот бруто производ	123,4	105,0	111,0	143,8
Националниот доход	122,9	100,4	111,7	137,9

Порастот на општествениот бруто производ и на националниот доход во 1957, 1958 и 1959 година, т. е. во првите три години од петгодишниот период би изнесувал просечно годишно 12,9% односно 11,3%.

Според тоа, националниот доход на еден жител, а со оглед на годишниот пораст на населението од 1,2%, би пораснал во 1959 година во однос на 1958 година за 10,3%.

2. Порастот на производството според намената кој се предвидува во 1959 година, спореден со порастот на производството во 1957, 1958 и 1961 година, го покажува следниот преглед:

	— во цените од 1956 година		— во индексни броеви	
	1957	1958	1959	1957
Стопанството — вкупно	123,4	105,0	111,0	143,8
Средствата за производство	124,6	106,6	111,7	148,4
— средствата на трудот	117,7	118,1	110,2	153,2
— предметите на трудот	126,1	104,2	112,1	147,4
Средствата на потрошувачката	121,1	102,2	109,5	135,6

3. По одделни стопански области се предвидува следниот пораст на бруто производството:

	— во милијарди динари		— во текуштите цени	
	1957	1958	1959	1957
Стопанството — вкупно	4.123,9	4.399,8	4.939,7	112,3
Индустрија	2.070,0	2.342,0	2.617,0	111,7
Селското стопанство	989,3	884,5	1.060,2	89,4
Шумарството	67,6	67,1	70,0	104,3
Градежништвото	279,8	332,0	333,5	100,5
Сообраќајот	256,0	255,6	293,9	115,0
Трговијата, угостителството и туризмот	255,3	286,7	315,2	109,9
Занаетчиството	205,9	231,9	249,9	107,8

¹⁾ Во оваа и во наредните табели 1958 година претставува проценка што е извршена од страна на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Движењето на бруто производот по стопански области се гледа од наредниот преглед:

	— во цените од 1956 година		— во индексни броеви	
	1957	1958	1959	1957
Стопанството — вкупно	123,4	105,0	111,0	143,8
Индустријата	119,9	111,4	110,6	147,8
Селското стопанство	137,6	86,3	119,8	142,2
Шумарството	100,7	99,3	104,5	104,5
Градежништвото	122,7	117,3	99,5	143,3
Сообраќајот	116,7	102,6	107,0	128,1
Трговијата, угостителството и туризмот	127,6	108,9	109,5	152,2
Занаетчиството	115,5	110,7	106,8	136,6

Ваквиот пораст ја обезбедува материјалната структура на производството потребна за остварување на задачите и целите на планот за 1959 година.

II. Распodelба

1. Во 1959 година се предвидува следното движење на општествениот бруто производ и на увозот-извозот на стоки и услуги, пресметани по внатрешните цени:

	— во милијарди динари		— во текуштите цени	
	1957	1958	1959	1957
Општествениот бруто производ	4.123,9	4.399,8	4.939,7	112,3
Увезот на стоки и услуги	464,9	511,3	534,1	104,5
Извозот на стоки и услуги	406,3	444,6	505,7	113,7

Ваквото движење на општествениот бруто производ овозможува значително повисоко ниво на размената со странство и на таа основа намалување на дефицитот во платниот биланс, а со тоа и неопходни услови за постабилен развој на стопанството.

2. Со спроведувањето во живот на овој план и на мерките од текушната економска политика ќе се осигури во основа следната распodelба на вкупно расположивите средства:¹⁾

	— во милијарди динари		— во текуштите цени	
	1957	1958	1959	1957
Вкупно расположиви средства	4.152,5	4.509,0	4.991,3	110,7
Производствена потрошувачка на предмети на трудот	2.199,5	2.416,0	2.702,5	111,9
Вкупни стопански инвестиции	564,3	562,9	597,0	106,1
Лична потрошувачка	993,2	1.096,6	1.165,0	106,2
Општествен стандард	174,5	186,8	209,8	112,3
Државни органи и народна одбрана	211,0	220,3	223,7	101,5
Општествени резерви и друго	10,0	26,4	93,3	—

Врз основа на таквото движење на вкупно расположивите средства се предвидува пораст на нето расположивите средства¹⁾ од 6,6% во 1958 година на 9,3% во 1959 година.

¹⁾ Вкупно односно нето расположивите средства претставуваат општествен бруто производ односно национален доход по размената со странство, намален — зголемен за преносот на средствата и коригиран за износите на капиталитивните и билансните девизни резерви и за коректурите на средствата.

Глава III ИНВЕСТИЦИИ

1. Раководејќи се во инвестиционата политика од принципите поставени во Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, во 1959 година треба да му се посвети внимание на довршувањето на започнатите и започнувањето, пред сè, на оние нови објекти што се важни за остварувањето на производствените задачи на Петгодишниот план, потоа на вложувањата за унапредување на селското стопанство и трговијата, како и на изградбата на енергетски и сообраќајни капацитети во согласност со сеопштествените биланси. Исто така во 1959 година треба да се продолжи со вложувањата со цел за побрз стопански развој на Народна Република Македонија, Народна Република Црна Гора и Автономната Косовско-метохиска Област.

Расположивите средства на Општиот инвестиционен фонд, како и на другите инвестициони фондови, треба да се насочат во наведените правци. При тоа треба да се настојува средствата на општествените инвестициони фондови на народните републики, околиите и општините првенствено да се користат за унапредување на селското стопанство, градежништвото, индустријата на градежни материјали и занаетчиството, за вложувања во трговијата со цел за подобро снабдување на градското население, а во областа на нестопанските инвестиции — покрај станбено-комуналната изградба — особено за изградба на објекти за потребите на просветата и здравствената заштита.

За да се постигне поефикасно насочување на средствата од инвестиционите фондови, потребно е сите заинтересирани државни и општествени органи да ја спроведуваат политиката на обединување на тие средства на многу поширока основа отколку досега.

2. Вкупните инвестициони вложувања во 1959 година (стопански и нестопански инвестиции) се предвидуваат со околу 748 милијарди динари. Од тоа инвестициите на општествениот сектор (општествените инвестиции) изнесуваат околу 665 милијарди динари.

Потребно е да се настојува во извршувањето на овој план да не се пречекорат предвидените пропорции во поглед на обемот на инвестициите.

3. Од средствата што ќе се вложат во општествените инвестиции, во фондовите на обртните средства (обртните фондови) ќе се вложат околу 99 милијарди динари, а во фондовите на основните средства (основните фондови) — околу 566 милијарди динари.

Во 1959 година се предвидува нешто поголемо користење на средствата од странските заеми за увоз на опрема, така што инвестициите во основните фондови од домашни средства треба да изнесуваат околу 509 милијарди динари.

4. Од вкупните бруто општествени инвестиции во основните фондови се предвидува дека во 1959 година за нестопански инвестиции ќе се потрошат околу 120 милијарди динари, односно 21%. При ова ниво на нестопанските инвестиции треба спрема претходната година да се зголемат инвестициите за општествениот стандард, а значително да се намалат издатоците за изградба на управни згради.

На стопанските инвестиции од 1957 година заклучно со планираните инвестиции во 1959 година треба да достигнат 61% од вкупниот обем на нестопанските инвестиции предвидени за периодот од 1957—1961 година.¹⁾

5. Во 1959 година бруто вложувањата во основните фондови ќе изнесуваат околу 446 милијарди динари. Во тоа е опфатена амортизацијата во износ од 110 милијарди динари, колку што се предвидува дека од амортизационите средства ќе се потрошат за замена на основните средства. Новите инвестиции

¹⁾ Не е земено предвид зголемувањето на цените на инвестиционите блага,

во основните фондови би изнесувале, според тоа, околу 336 милијарди динари.

Со вака планираните инвестиции во 1959 година, за три години од петгодишниот период (1957—1959) бруто вложувањата во основните фондови треба да сочинуваат околу 62% од вкупно предвидените стопански инвестиции во целиот планиран период.¹⁾

Се предвидува следната структура и динамика на општествените инвестиции во основните фондови:

	— во милијарди динари					
	Инвестиции во	Индекси		Структура во %		
		1959	1959	1957	1958	1959
Вкупно	566,0	121,5	101,6	100,0	100,0	100,0
Нестопански инвестиции	120,0	108,2	103,4	23,8	20,8	21,2
Стопански инвестиции	446,0	125,7	101,1	76,2	79,2	78,8

6. Од вкупните стопански инвестиции, акумулацијата (нето стопанските инвестиции во основните и обртните фондови) изнесува во 1959 година 417 милијарди динари или 20,3% од националниот доход.

Со оглед на таквата акумулација (во основните фондови 308, а во обртните фондови 109 милијарди), како и на значителното активирање на инвестиционите вложувања од изминатите години, се предвидуваат следните промени во порастот и во односите на основните и обртните фондови:

	— во милијарди динари			
	Индекс		Структура во %	
	1957	1957	1956	1959
Фондови во стопанството — вкупно	5.900	112,9	100,0	100,0
во тоа:				
— основните фондови ¹⁾	4.736	111,9	80,2	79,5
— обртните фондови	1.164	117,1	19,8	20,5

Побрз пораст на обртните од основните фондови треба да осигури подобро користење на производствените капацитети во 1959 година.

Во структурата на производствените фондови учеството на обртните фондови треба во 1959 година да изнесува 20,5%, спрема 19,8% во 1956 година, додека учеството на основните фондови треба да се намали од 80,2% во 1956 — на 79,5% во 1959 година.

7. Согласно со основните принципи на инвестиционата политика утврдени во Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија во периодот од 1957—1961 година, во 1959 година расположивите средства за инвестиции треба во одделни стопански области првенствено да се користат за следните цели:

1) во областа на индустријата и рударството — предвидените инвестициони вложувања од 204 милијарди динари за изградба односно реконструкција на оние објекти чие производство го обезбедува извршувањето на основните задачи на стопанскиот развој во наредните години. Притоа треба со побрзо темпо да се изградуваат објектите на електро-стопанството и објектите за производство на репродукциони материјали. Другите инвестициони вложувања треба да се насочат кон извршувањето на задачите поставени во перспективниот план, при што треба да се води сметка за веќе започнатите објекти и да се настојува истите што побргу да се завршат;

2) во областа на селското стопанство — предвидените инвестициони вложувања во износ од 83

¹⁾ Годишните 1958 и 1959 се прикажани врз база на 1957 година, која го вклучува ефектот на ревалоризацијата. Податоците за селското стопанство се дадени според проценката од Сојузниот завод за стопанско планирање. Податоците ја опфаќаат основницата за амортизацијата.

милијарди динари за продолжување на процесот на забрзан развиток на поделството и сточарството. Поради тоа се предвидуваат, покрај другите инвестициони вложувања, и значителни вложувања во опремата и за хидромелиорациони работи во житородните подрачја, како и на територијата на НР Македонија. Покрај тоа, се предвидува дека позначителни средства ќе се вложат за набавка на добиток, за изградба на објекти за потребите на сточарството, за агромилиорации на пасиштата и ливадите, за изградба на објекти за преработка и складирање на селскостопански производи, за подигање пасади и за други намени;

3) во областа на водостопанството — предвидените средства од 5 милијарди динари за регулирање на текот и одбраната на селскостопанското земјиште од поплави и порои;

4) во областа на шумарството — покрај средствата наменети за одгледување и нега на шумите предвидените средства во износ од 8 милијарди динари за забрзана изградба на шумски комуникации во непристапните шумски комплекси, за доградување и комплетирање на комуникационите системи во недостаточното отворени шуми и за набавка на опрема на шумските стопанства, а на прво место на опрема за градба на комуникации;

5) во областа на градежништвото — предвидените средства од 13 милијарди динари за зголемување на механизацијата на градежните претпријатија и за набавка на машини и друга опрема;

6) во областа на сообраќајот — предвидените средства во износ од 97 милијарди динари за усогласен развој на превозните капацитети — возни и пловни средства по гранки на сообраќајот; како и за проширување на железничката мрежа и за зголемување на пропусната сила на постојните пруги, за продолжување на започнатите работи на изградба и проширување на поморските луки, речните пристаништа и аеродромите, и за натамошна изградба на патната мрежа, за проширување на возниот парк на градскиот сообраќај, за изградба на УКВ-врски на друга опрема и објекти на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај;

7) во областа на трговијата, угостителството и туризмот — предвидените средства во износ од 30 милијарди динари за реконструкција на постојните и за изградба на нови складови за сместување на селскостопански производи, за проширување и модернизирање на мрежите на продавниците, за изградба на конзумно-преработувачки капацитети, за реконструкција и модернизирање на постојните и за изградба на нови угостителски капацитети, за изградба на комунални објекти во поважните туристички места, како и за набавка на технички средства за превоз и чување на стоки;

8) во областа на занаетчиството — средствата во износ од околу 6 милијарди динари за обнова, модернизирање и проширување на занаетчиските капацитети.

За да се остварат наведените задачи на инвестиционата изградба во 1959 година со средствата предвидена со планот, неопходно е поголемо штедење и дисциплина во користењето на расположивите инвестициони средства. Тоа мора да се постигне со избор на најекономични решенија, при што треба да се води сметка за можностите за постигање потребен ефект по пат на реконструкции на постојните капацитети. Освен тоа, инвеститорите мораат со изведувачите на градежните работи односно со произведувачите на опремата да создадат поцврсти меѓусебни обврски во поглед на цените како и во поглед на сроковите за изградба на одделни објекти односно за испораката на определена опрема за да се активираат во што пократко време инвестиционите вложувања и одделни објекти да се стават во погон во предвидениот срок.

8. Со оглед на предвидената расподелба на инвестиционите средства, во 1959 година се предвидува следната структура на стопанските инвестиции по области:

	1957		— во милијарди динари		Процена 1958		1959	
	Износ	Структура %	Износ	Структура %	Износ	Структура %	Износ	Структура %
Индустрија и рударство	161,2	45,4	206,0	46,8	204,0	45,9		
Селско стопанство	50,1	14,1	72,0	16,3	83,0	18,6		
Шумарство	8,3	2,4	5,5	1,2	8,0	1,8		
Градежништво	13,4	3,8	16,0	3,6	13,0	2,9		
Сообраќај	90,0	25,3	105,0	23,8	97,0	21,7		
Трговија и угостителство	22,6	6,4	27,0	6,1	30,0	6,7		
Занаетчиство	5,0	1,4	6,0	1,4	6,0	1,3		
Водостопанство	4,1	1,2	3,5	0,8	5,0	1,1		
Вкупно	354,9	100,0	441,0	100,0	446,0	100,0		

За инвестирање во основните фондови во 1959 година се предвидуваат средства во Општиот инвестиционен фонд во износ од 226 милијарди динари, а за инвестирање во обртните фондови во износ од 24 милијарди динари за давање заеми на оние инвеститори чии објекти се финансираат од Општиот инвестиционен фонд.

9. Во рамките на инвестициите по одделни стопански области предвидени се средства за понатмошен развиток на стопански неразвиените подрачја. Во смисла на одредбите од Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година по основот на гарантираните инвестициони вложувања од сојузните средства ќе се инвестира на територијата на НР Македонија износот од 18,0 милијарди динари, на територијата на НР Црна Гора износот од 18,0 милијарди динари и на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област износот од 12,5 милијарди динари.

Со цел за побрз стопански развиток на другите стопански неразвиени подрачја, Сојузниот извршен совет преку Сојузниот и републичките заводи за стопанско планирање ќе ги определи тие подрачја, ќе ги проучи нивните програми и планови на стопанскиот развиток, и врз основа на тоа ќе предложи соодветни методи на финансирање на нивниот развој. По завршувањето на овие подготовки, во текот на 1959 година ќе се започне со остварувањето на оние проекти чија изградба е во согласност со основните задачи на овој план, а од средствата предвидена со овој план за изградба на нови објекти, од нераспоредените средства на овој план, како и од соодветните средства предвидени во плановите на народните републики.

Глава IV

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД

I. Лична потрошувачка

1. Тргувајќи од предвидениот пораст на националниот доход во 1959 година, реалниот обем на личната потрошувачка треба да се зголеми вкупно за околу 6,2%, односно за 5,0% на жител. Сметајќи со проценетиот пораст на личната потрошувачка од 4,6% во 1958 година, како и со зголемувањето остварено во 1957 и 1958 година, заклучно со 1959 година ќе биде постигнато зголемување на реалниот обем на личната потрошувачка од околу 27%, спрема 1956 година. Со таквото зголемување во 1959 година, порастот на реалниот обем на личната потрошувачка за трите години (1957—1959) би изнесувал просечно околу 8%, спрема 6—7% колку што е предвиден во Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година просечен годишен пораст.

2. Во рамките на таквиот пораст на личната потрошувачка, а во согласност со предвидениот пораст на продуктивноста на трудот во 1959 година, треба да се обезбеди пораст на просечните реални плати на запослените работници и службеници за

5%. Со тоа за првите три години (1957—1959) би биле остварени околу 65% од предвидениот пораст на просечните реални плати за периодот од 1957 до 1961 година.

Личната потрошувачка на селскостопанските производители во 1959 година треба да се зголеми во согласност со зголемувањето на селскостопанското производство.

3. Реален пораст на личната потрошувачка во 1959 година ќе биде овозможен:

— со понатамошниот пораст на индустриското производство, кое обезбедува пораст на расположивите средства за потрошувачка (вклучувајќи ги резервите) за околу 11%;

— со очекуваниот пораст на селскостопанското производство, особено на некои производи важни за снабдувањето на градовите, како што се млекото, зеленчукот и овошјето;

— со увозот на готови стоки во износ од 12 милијарди девизни динари;

— со увозот на основни прехранбени производи, и со усогласувањето на извозот на вакви производи со потребите на внатрешната потрошувачка.

4. За да се обезбеди планираното зголемување на реалната лична потрошувачка и на реалните плати, Сојузниот извршен совет во рамките на своите овластувања ќе презема мерки за остварување на утврдената политика на пораст на животниот стандард.

За да се обезбеди порастот на личната потрошувачка потребно е:

1) да се оствари предвидениот пораст на производството и на доходот, а посебно на производите од индустријата и селското стопанство наменети за лична потрошувачка;

2) да се одржуваат стабилни односи на пазарот;

3) да се обезбеди реализација на предвидениот увоз на потрошни стоки и со тоа да се влијае врз подобра снабденост на пазарот;

4) со кредитна политика да се обезбеди нормално движење на резервите на потрошни стоки во однос на нивото и темпото на порастот на производството и потрошувачката.

За подобрување на животните услови и на реалната лична потрошувачка на работниците и службениците од посебно значење е:

1) да се оствари побрз пораст на продуктивноста на трудот во стопанските организации која треба да се поттикнува со усовршување системот на наградувањето и на организацијата на трудот;

2) народните одбори да ги преземат сите потребни мерки за подобра снабдување на градовите со селско стопански производи. Заради тоа народните одбори треба да преземаат мерки како за зголемување и насочување на производството на одделни производи важни за снабдувањето, така и за подобра организација на снабдувањето;

3) средствата на општинските и околиските инвестициони фондови повеќе да се користат за унапредување и проширување на капацитетите на стопанските организации што се занимаваат со снабдување на градовите, како и на капацитетите на угостителството за општествена исхрана и на сервисите за разни услуги на граѓаните;

4) општинските и околиските народни одбори да обезбедат контрола над формирањето на малопродажните цени на селскостопанските производи и на услугите и енергично да го спречуваат неоправданото зголемување на цените;

5) политиката на општинските и околиските народни одбори во поглед на цените на комуналните услуги и кириите, како и височината на општинските такси и на општинскиот данок на промет, да биде во согласност со потребата за обезбедување стабилноста на цените и за побрзо зголемување на реалните плати на запослените.

II. Општествен стандард

1. Во 1959 година се предвидува понатамошно проширување на овие служби што треба да придонесат за подобрување на општествениот стандард. Особено внимание треба да му се обрне на

проширувањето на школскиот простор, на зголемувањето на бројот на здравствените установи и на подобрувањето на функционирањето на здравствената служба, на проширувањето на капацитетите на сервисите за одржување на станите и на другите дејности на општествениот стандард. Во овие области ќе се зголеми приливот на школувани кадри, што ќе овозможи понатамошно подобрување на функционирањето на овие служби. Во согласност со таквиот развој ќе се зголемат во 1959 година средствата за лични и материјални расходи во овие области.

Со порастот на бројот на запослените и на нивните приходи, се зголемуваат средствата на социјалното осигурување. На таа основа е потребно да се оствари подобра организација и порационално функционирање на оваа служба.

2. Во 1959 година се предвидува пораст на општествените инвестиции во објектите на општествениот стандард од околу 13 милијарди динари или околу 15% над оствареното ниво во 1958 година, така што тие во 1959 година да достигнат ниво од 110 милијарди динари. Со тоа инвестиционите вложувања во општествениот стандард од општествените средства би изнесувале во периодот од 1957 — 1959 година околу 294 милијарди динари или 54% од планираните вложувања за целиот период од 1957 — 1961 година¹.

3. Во 1959 година од општествените средства ќе се инвестираат во станбената изградба во градовите околу 66 милијарди динари или 12% повеќе одошто во 1958 година. Со тоа од 1957 година, а заклучно со 1959 година во градската станбена изградба ќе се вложуваат околу 183 милијарди динари општествени средства или 60% од планираните инвестиции за петгодишниот период од 1957 — 1961 година¹.

За станбената изградба во 1959 година од особено значење е преземањето на поефикасни мерки за унапредување на градежништвото и занаетчиството и спроведувањето во живот на мерките преземени во 1958 година за порационална станбена изградба.

Во 1959 година треба да се поттикне побрзото решавање на постојните комунални проблеми, особено развојот на сервисите за домаќинството и развојот на детските установи. За ова треба да се мобилизираат средствата на стопанските организации, на политичко-територијалните единици и на самите граѓани. Општинските народни одбори треба да им дадат поголема помош на станбените заедници во развивањето на разни служби и сервиси за помош на домаќинството.

Покрај тоа, потребно е и во републичките општествени планови да му се обрне поголемо внимание на обезбедувањето на средствата за изградба на крупни комунални објекти во поголемите градови и во индустриските центри.

Со цел за зајакнување на дисциплината во поглед на наменското трошење на фондовите за кредитирање на станбената изградба ќе се пропишат соодветни мерки во врска со работењето на овие фондови.

4. Со оглед на заостанувањето на изградбата во областа на школството и здравствената заштита, како во однос на предвидените вложувања така и на постојните потреби, неопходно е во текот на 1959 година да се зголемат инвестициите наменети за зголемување на школскиот простор и на капацитетите на здравствените установи. За таа цел е потребно народните републики и народните одбори, а исто така и стопанските организации при составувањето на плановите за трошење на инвестиционите средства од своите фондови да ги зголемат инвестиционите вложувања за развој на овие области од општествениот стандард.

Глава V БУЏЕТИ

1. Зголемувањето на стопанската активност кое се предвидува за 1959 година, зголемувањето на

¹) Не е земено предвид зголемувањето на цените на инвестиционите блага.

платите на државните службеници, како и потребата од понатамошен развој на службите на општествениот стандард и на другите јавни служби, го условуваат понатамошниот пораст на буџетските расходи. Овој пораст, со оглед на предвидениот пораст на националниот доход, треба да се движи во границите до 17% во однос на достигнатото ниво на расходите во 1958 година односно до 12% ако се исклучи предвиденото зголемување на расходите што имаат стопанска намена (регресите и дотациите на стопанството, разликите во цените во работењето со странство, расходите за унапредување на стопанските области). Покрај зголемувањето на средствата на административниот дел од буџетите наменети за покривање на законските обврски во врска со зголемувањето на платите и инвалидските принадлежности, основниот дел од зголемувањето треба да се употреби за развој на службите од општествениот стандард што се заостанати зад предвидувањата од перспективниот план, а во прв ред за развој на школството и здравствената заштита. Зголемувањето на расходите во државната управа треба да се ограничи на најужна мера, бидејќи тие во изминатите години беа сразмерно повеќе зголемени отколку другите.

По натамошното подобрување на квалитетот на работата на јавните служби треба да се бара во подобра организација на овие служби и во порационално трошење на средствата за нивното финансирање. Во врска со тоа, државните органи и самостојните установи треба да им обрнат многу поголемо внимание на прашањата за подобрување организацијата на работата, штедењето и поеконичното трошење на буџетските средства.

2. Расходите на сојузниот буџет за 1959 година, споредени со соодветните расходи за 1957 и 1958 година, се предвидуваат во следниот износ:

	— во милиони динари				
	1957	1958	1959	1958	1957
I. Вкупни расходи на сојузниот буџет	317.614 ¹⁾	335.951	392.950	117,0	103,8
Расходи без расходите за народна одбрана и без дотациите за народните републики	116.243	118.591	158.440	133,6	102,0
во тоа:					
1) административен дел од буџетот, со буџетската резерва	37.324	47.807	54.507	114,0	128,1
2) отплата на заемите и на национализираниот имот	12.290	13.349	15.408	115,4	108,6
3) регреси и дотации за стопанството	39.409	37.028	47.925	129,4	91,0
4) унапредување на стопанските области и нуклеарна енергија	13.333	15.191	15.600	102,7	113,9
5) покрите на разликата во цените во работењето со странство	13.887	5.216	25.000	479,2	37,6

¹⁾ Во 1957 година регресите и дотациите, средствата за покрите на разликата во цените во работењето со странство и средствата за унапредување на стопанските области (освен средствата за нуклеарна енергија) исплатени се од сојузните фондови формирани за односните цели, а не од буџетот. Овде и овие исплати се покажани како буџетски расходи, за да се добијат споредливи големина

Порастот на сојузните расходи во поголем дел настанува поради порастот на потребите на стопанството што се финансираат од сојузниот буџет. Од 39.849 милиони зголемување расходите на сојузниот буџет (во кое не се засметува зголемувањето на расходите за народна одбрана), на административниот дел од буџетот отпаѓаат 6.700 милиони, а 33.149 милиони треба да се потрошат за исплата на регресите и дотациите за стопанството, за израмнување на разликата во цените во работењето со странство и за отплатување на ануитетите по странски заеми. Средствата предвидени за зголемување на административниот дел од буџетот наменети се, и тоа: 895 милиони за зголемување на платите и придонесите врз платите врз основа на законските прописи, 632 милиони за законско зголемување на инвалидските принадлежности, 2.864 милиони за буџетска резерва, 1.542 милиони за исплата на ненамирните обврски, а остатокот од 767 милиони — за зголемување на материјалните расходи и за дотации на установите со самостојно финансирање.

3. Вкупните расходи за народна одбрана (лични и материјални расходи, расходи за изградба на сообраќајници и инвестиции во воената индустрија што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд) треба во 1959 година да изнесуваат 199.000 милиони, спрема 181.700 милиони колку ќе се потроши во 1958 година. Учеството на вкупните расходи за народна одбрана во националниот доход ќе изнесува 9,7% во 1959 година спрема 10,0% во 1958 година.

4. Во сојузниот буџет се предвидуваат дотации за народните републики по пат на учество во сојузниот данок на промет. При утврдувањето на износот на ова учество земено е предвид зголемувањето на буџетските потреби на народните републики, како и можностите со кои тие располагаат за покривање на зголемените потреби.

Глава VI

ОПШТЕСТВЕНИ РЕЗЕРВИ

1. Заради обезбедување на планираниот развој, за отстранување на евентуални отстапувања и нерамномерности во извршувањето на планот и за создавање постабилни односи на пазарот, Општествениот план за 1959 година предвидува формирање на резерви.

2. Општествените резерви за 1959 година што ќе и стојат на располагање на Федерацијата се предвидуваат во износ од 50 милијарди динари.

Овие средства можат да се употребат за зголемување на државните материјални резерви и девизните резерви, како и за посебна стопанска резерва на федерацијата.

3. Потребно е и при составувањето на плановите и буџетите на народните републики, околиите и општините да се предвидат соодветни резерви со кои би се обезбедило постабилно остварување на планските задачи во текот на годината.

Глава VII

СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Општествениот план за 1959 година предвидува понатамошно проширување на стопанската соработка со странство, и тоа:

— пораст на извозот на индустриски производи, особено на производи на бродоградбата, обоената металургија, текстилната и дрвната индустрија, металната и електроиндустријата и прехранбената индустрија;

— пораст на вкупниот извоз на селскостопански производи, при што се зголемува извозот на сточарски и овоштарски производи, а се намалува извозот на поделелски производи — поради нама-

леното селскостопанско производство во 1958 година;

— пораст на вкупниот увоз поради зголемувањето на увозот на репродукциони материјали, особено на оние што се наменети за унапредување на селскостопанското производство, при што тој пораст е значително успорен во однос на поранешните години;

— пораст на нестоковните приходи, особено од поморскиот сообраќај, странскиот туристички промет и трговските услуги;

— зголемување на средствата за отплатување на обврските, што се поголеми одошто во претходните години;

— склучување нови кредитни аранжмани за финансирање на увозот на опрема и други производи, како и извесен износ на средствата за кредитирање на нашиот извоз;

— проширување на техничката соработка и на производствената кооперација, на размената на искуства и на техничка документација.

2. Предвиденото зголемување на извозот споредено со претходните години ги покажува следните односи:

	1957	— во милијарди динари 1958 (процена на оства- рува- њето)	1959	1958 1957	1959 1958
Вкупен извоз	120,1	135,8	154,0	113,1	113,4
— извоз на инду- стриски прои- зводи	85,5	92,8	107,5	108,5	115,8
— извоз на сел- скостопански производи	28,5	38,5	41,0	135,0	106,5
— извоз на прои- зводи на шу- марството	6,1	4,5	5,5	73,8	122,2

3. Се предвидува пораст на извозот на индустриски производи од 92,8 милијарди динари во 1958 на 107,5 милијарди динари во 1959 година т. е. за 15,8%. Ваквото зголемување на извозот на индустриски производи се засновува врз предвидениот пораст на индустриското производство, особено на производи наменети за извоз. Со цел за остварување на така значајниот пораст на извозот ќе биде потребно производните и извозните претпријатија да преземаат благовремено организациони мерки за обезбедување на производите и на пазарите за извоз на индустриски производи во наведениот обем.

4. Се предвидува зголемување на вкупниот увоз на репродукциони материјали за околу 10% — во однос на 1958 година. Зголемувањето на увозот на репродукциони материјали за индустријата изнесува околу 7%, а тоа треба да обезбеди планиран пораст на индустриското производство од 11%, како и очекуван извоз на индустриски производи. Поосетно се зголемува увозот на репродукциони материјали за потребите на селското стопанство.

Се предвидува нешто помал увоз на стоки за лична потрошувачка со оглед на зголемувањето на домашното производство на соодветни производи. Исто така, се очекува и нешто помал увоз на опрема — во однос на 1958 година.

Сојузниот извршен совет дополнително ќе утврди кој дел од средствата предвидени за увоз на опрема треба да се издвои за потребите на инвестициите што се финансираат од средствата со кои располагаат стопанските организации и фондските и од средствата на државните органи.

5. Значаен позитивен ефект врз билансот на плаќањата во 1959 година се очекува од селскостопанското производство. Се предвидува следниот однос меѓу извозот на селскостопански производи и увозот на основни прехранбени производи:

	1957	— во милијарди динари 1958 (процена на оства- рува- њето)	1959
Извозот на селскостопански производи	28,5	38,5	41,0
Увозот на основни прехранбени производи	37,3	34,3	30,6
Салдо	— 8,8	+ 4,2	+ 10,4

Учеството на основните прехранбени производи во вкупниот увоз од 29,6% во 1958 и 16,9% во 1958 — треба да се намали на 14,7% во 1959 година.

Наведениот ефект на селскостопанското производство врз билансот на плаќањата е помал кога ќе се земе предвид осетното зголемување на увозот на средства за производство наменети за селското стопанство. Увозот на вештачки ѓубриња од 780.000 тони во 1958 година се зголемува на 1.040.000 тони во 1959 година.

6. Зголемувањето на активата од нестоковниот промет во 1959 година ќе изнесува околу 2,5 милијарди. Ова треба да дојде и како резултат од порастот на вкупните нестоковни приходи од 39 милијарди во 1958 година — на 43 милијарди динари во 1959 година, и на вкупните нестоковни расходи — од 15,2 на 16,7 милијарди динари. Пораст на нестоковните приходи се очекува од зголемувањето на капацитетите на трговската морчарица и железничкиот транспорт, како и од натамошното унапредување на странскиот туристички промет, трговските услуги и др.

7. Како резултат од напред предвидените движења во стопанските односи со странство потребно е, според тоа, да се оствари понатамошен пораст на сопствените девизни приходи од извозот на стоки и од нестоковниот промет — за околу 12,5%, со тоа што вкупните девизни расходи — заедно со зголемените отплати на обврските и со нераспоредените средства — да не пораснат повеќе од 6,2%.

Со вакви движења треба да се обезбеди намалување на текуштиот дефицит на платниот биланс за околу 17%.

8. За да се остварат предвидените пропорции на платниот биланс особено се укажува на потребата од посилна контрола на увозот, како и на потребата од посилно поттикнување на извозот, посебно на индустриски производи, по пат на соодветно регулирање на надворешната трговија и на примена на други мерки на стопанската политика.

9. Дополнителните потреби и барања за странски средства за плаќање, — над предвидените со планот, како и над нераспоредените средства — треба да се одобруваат ако се остварат заштеди на одредени позиции или се обезбедат дополнителни странски средства за плаќање.

Глава VIII

ПАЗАР И ЦЕНИ

1. Предвидениот развој на производството и на потрошувачката во 1959 година дава основа за полно усогласување на односите на пазарот. За стабилноста на пазарот е од особено значење да се осигури планираниот обем и структурата на производството, увозот и извозот, кои ќе овозможат формирање на расположиви стоковни фондови според предвидениот развој на одредени видови потрошувачка. Со цел за создавање на постабилни односи на пазарот исто така е потребно да се обезбеди пополнување на резерви, во согласност со развојот на производството и потрошувачката.

За обезбедувањето на стабилизација на пазарот и на цените од особена важност е да се запази планираното ниво на инвестиционата и буџетската потрошувачка, како и порастот на личните доходи на населението што повеќе да се усогласи со порастот на продуктивноста на трудот.

2. Покрај усогласувањето на материјалните односи на пазарот, како основен фактор во формирањето на цените, потребно е благовремено да се интервенира со соодветни мерки и со контролирање

на цените, заради отстранување на оние фактори во стоковниот промет што можат да доведат до неоправдан пораст на цените.

3. Сè поголемиот обем и разновидноста на стоковниот промет, што се резултат од постојаниот пораст на производството и потрошувачката, бараат да се преземаат мерки за развивање и усовршување на системот и организацијата на стоковната размена, а посебно на прометот на селскостопански производи. Општинските и околските народни одбори треба да продолжат со спроведувањето на мерките за подобрување на снабдувањето на градовите и на потрошувачките центри. Од особено значење е истовремено да се вршат поголеми вложувања за модернизирање и проширување на капацитетите на стопанските организации што се занимаваат со снабдување.

Глава IX КАДРИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

1. За да се обезбеди зголемување на производството и на продуктивноста на трудот, во 1959 година треба да се продолжи со спроведувањето на мерките што обезбедуваат систематско подобрување на структурата на постојните кадри во поглед на нивната стручност. За таа цел треба понатаму да се зголемуваат средствата наменети за редовно школување на младината, а исто така да се овозможува и стручно и дополнително образование на активно население.

Во работата за подигање стручноста на постојните кадри посебно место им припаѓа на стопанските организации и нивните здруженија во општините и околиците, чија дејност во иднина треба да биде далеку повеќе насочена на тој правец.

Досегашните вложувања за проширување на материјалната база на школото заостануваат зад предвидувањата на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година и зад приливот на ученици во училиштата. Потребно е во 1959 година да се зголемат вложувањата во изградбата на школски простор, особено за основни училишта во осумгодишно траење во поголемите градови и индустриските центри, а исто така и во другите подрачја каде што мрежата на тие училишта е недостатошна.

Понатамошните вложувања на средствата од фондовите за кадри во 1959 година треба да придонесат за проширување и подобрување на материјалната база на стручното школоство. Со цел за што поуспешно остварување на програмата за развиток на стручните училишта и на нејзиното усогласување со современите потреби на стопанството, неопходно е да се обезбеди единствено дејствување на сите фондови за кадри на политичкотериторијалните единици, за да бидат расположивите средства на тие фондови што поцелосно и порационално искористени.

2. Во 1959 година се предвидува пораст на обемот на запосленоста од околу 125.000 лица. Со таков пораст на запосленоста во неселскостопанските дејности се овозможува запослување на целиот прираст на активното население, како и понатамошно преминување на еден дел од активното население од селското стопанство во населскостопански дејности.

Со оглед на досегашниот брз пораст на запосленоста во неселскостопанските дејности, во 1959 година треба да се преземат мерки што ќе ја попречат таквата тенденција и да се усогласи развојот на запосленоста во овие дејности со вистинските потреби за функционирање на службите и со можностите што произлегуваат од приливот на школуваните кадри.

3. Понатамошниот пораст на продуктивноста на трудот претставува една од основните цели на економската политика во 1959 година. Мерењето со општествениот производ на еден запослен, во 1959 година се предвидува пораст на продуктивноста на трудот во општествениот сектор на стопанството од околу 6%, а во индустријата и рударството од околу 6,5%. Со тоа просечната продуктивност на

трудот во општествениот сектор на стопанството во 1959 година би била поголема за 21% во однос на 1958 година — спрема 28,7%, колку што е во Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година предвидено за 1961 година.

Сојузниот извршен совет ќе обезбеди следење и анализа на дејството на установите, на инструментите и другите елементи на нашиот стопански систем и ќе презема соодветни мерки за усовршување на системот во правецот на поттикнувањето на побрзиот пораст на продуктивноста на трудот.

Стопанските организации треба да го остваруваат порастот на продуктивноста на трудот со усовршување на системот на наградувањето, со унапредување на организацијата на трудот и производството, со подобрување на условите за работа и животот на запослените, како и со зголемување на работната дисциплина. Во своите планови стопанските организации треба што порационално да го усогласат односот меѓу зголемувањето на запосленоста и продуктивноста на трудот. Средствата на фондовите на стопанските организации наменети за инвестиции треба особено да се користат за такви вложувања што овозможуваат рационализација на процесот на производството и зголемување на продуктивноста на трудот.

ТРЕТ ДЕЛ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

Глава X ИНДУСТРИЈА

1. Се предвидува дека порастот на физичкиот обем на индустриското производство во 1959 година ќе изнесува околу 11% во однос на 1958 година. Со ова зголемување и со зголемувањето настанато во 1957 и 1958 година ќе се остварат 63% од предвиденото зголемување на производството според Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

По одделни индустриски гранки може да се очекува следното движење на физичкиот обем на производството:

	1959	1958	1957	1956
Гранки на дејноста	1958	1957	1956	
Производство на електроенергија	111	130	161	
Производство и преработка на јаглен	108	111	115	
Производство и преработка на нафта	118	134	172	
Црна металургија	114	124	155	
Обоена металургија	106	112	124	
Производство и преработка на неметали	109	114	136	
Метална индустрија	111	126	152	
Бродоградба	110	120	145	
Електроиндустрија	118	144	194	
Хемиска индустрија	118	146	172	
Индустрија на градежни материјали	115	125	143	
Дрвна индустрија	109	117	135	
Индустрија на хартија	104	108	122	
Текстилна индустрија	111	125	144	
Индустрија на кожа	108	120	137	
Индустрија на гума	108	112	140	
Прехранбена индустрија	123	127	165	
Графичка индустрија	106	122	144	
Индустрија на тутун	69	100	85	
Вкупно:	111	123	144	

2. Предвидениот пораст на индустриското производство во 1959 година се засновува на:

— извршените реконструкции во одделни индустриски дејности, а особено во прехранбената, хемиската и металната индустрија; предвидените активирања на значајни нови капацитети во металургијата, производството на неметали и хемиската индустрија; понатамошното користење на резервите во постојните индустриски капацитети и соодветниот проширување на енергетската база;

— понатамошното вклучување на слободните капацитети од воената индустрија во производството за цивилни потреби, како со самостојно про-

изводство на финални артикли така и со кооперација со други индустриски претпријатија;

— обезбедувањето на нормално снабдување со основни сировини и репродукциони материјали;

— преземањето на соодветни мерки за порационално користење на одделни видови енергија и репродукциони материјали, за да се обезбеди потребната снабденост на индустријата;

— понатамошното заменување на поважните увозни сировини и репродукциони материјали (како што се: јагленот за коксирање и антрацитот, деловите од машини и уреди, производите на хемиската и медицинската индустрија и др.) со домашни сировини и материјали;

— порастот на продуктивноста на трудот со усовршување на организацијата на производството, на кооперацијата и поделбата на трудот и со подобро користење на постојните резерви во капацитетите;

— насочувањето на движењето на личните доходи на работниците во смисла на остварувањето

на односи што поттикнуваат на продуктивноста на трудот и на стабилност на стопанските организации во поглед на работната сила.

3. Се предвидува следниот развој на индустриското производство по економско-технолошки групи:

	1959 1958	1959 1957	Достигане во 1959 во однос на предвиду- вањето за 1961 во %
Енергетика	110	120	52
Репродукциони материјали	109	122	57
Градежни материјали	110	115	50
Опрема	113	128	76
Лична потрошувачка	114	126	76
Вкупно:	111	123	63

Во рамките на ваквиот пораст на производството се предвидува следното движење на производството на некои најважни производи:

	Ед. мерка	Произведено во 1956	Предвидено во производство во 1959	Индекс 1959/56	Достигане во однос на предвидениот пораст до 1961 во %
Енергетско производство					
Електроенергија	000 MWh	5.048	8.120	161	72
Јаглен	000 т	17.101	20.270	119	39
Сурова нафта	"	294	570	194	50
Преработка на нафта	"	890	1.170	131	61
Основни метали					
Челик	000 т	887	1.232	139	71
Бакар (блистер)	т	29.384	34.000	116	43
Алуминиум	т	14.662	24.000	164	46
Производи наменети претежно за селско стопанство					
Вештачки ѓубриња	000 т	187	312	167	22
Трактори	парч.	2.961	6.600	223	102
Селскостопански машини	т	14.722	28.000	190	56
Производи наменети претежно за сообраќајот					
Бродови поморски	БРТ	34.500	157.000	455	158
Камиони и камионети	парч.	2.765	4.200	152	44
Шински возила	т	12.560	46.160	368	98
Производи наменети претежно за градежништвото					
Цемент	000 т	1.555	2.115	136	66
Тули	мил. парч.	813	1.156	142	44
Дрвни вештачки плочи	т	14.500	25.000	172	31
Шпер плочи	м³	24.688	38.000	154	79
Машини и уреди за градежништвото	т	5.121	12.600	246	37
Бетонско железо	т	87.149	130.000	149	93
Производи наменети претежно за личната потрошувачка					
Радио апарати	парч.	123.449	276.000	220	86
Памучни, волнени и свилени тканини	000 м²	222.988	288.580	129	62
Обувки*)	000 рала	22.814	30.610	134	93
Шеќер	т	148.748	270.000	182	67
Тутунски преработки	мил. парч.	17.229	19.200	111	41

4. Со цел за усогласување на производството на енергија и на репродукциони материјали со оствареното побрзо темпо на индустриското производство според Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, а особено со порастот на финалните производи (опрема, лична потрошувачка), потребно е да се обезбеди пораст на следните расположиви количини хидроенергија и сировини од домашното производство:

*) Со занаетчиско производство.

	— во милијарди динари — цените од 1956 година					Достигну- вање во 1959 во од- нос на предвиде- ниот по- раст до 1961 во %
	1956	1958	1959	1959 1958	1959 1956	
Хидроенергија	17	25	28	110	165	65
Сировини:						
од рударството	57	70	77	111	135	53
од сел. стопанство	84	99	121	123	144	70
од шумарството	46	49	52	108	113	100
Вкупно	204	243	278	115	136	65

Според тоа, користењето на сировинската база во целост расте во согласност со предвидувањата

од Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

5. Поради порастот на потрошувачката на електроенергија над количините предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, а особено поради порастот на широката потрошувачка на оваа енергија, како и поради задоцнувањето на пуштањето во погон на некои енергетски објекти, можни се повремени тешкотии во снабдувањето со електроенергија. Поради тоа е потребно по пат на посилено диференцирање на одделни ставки во тарифниот систем, според расположивата електрична енергија, да се влијае за порационална потрошувачка и нејзино насочување кај одделни категории во рамките на пропорциите на планот. Освен тоа, за порационално користење и заштеда на енергија треба да влијаат и соодветните реконструкции на енергетските постројки.

Порамномерно производство на јаглен треба да се постигне со постимулативен систем на цените и со подвозна тарифа диференцирана според сезоната на превозот.

6. Извозот на индустриски производи, во согласност со поставките од Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, расте побрзо од производството. Спрема претходната година се предвидува зголемување на извозот од околу 16%. Најголем пораст се очекува кај валавичните производи на алуминиум, машинската опрема, бродовите и прехранбената индустрија.

Сметајќи со зголемувањето на замената на увозните сировини, со контролата на увозот, со штедењето во потрошувачката на увозни материјали, со подобро користење на домашната сировинска база, како и со релативно високите резерви на извесни видови репродукциони материјали создадени во претходните години, се предвидува пораст на увозот на репродукциони материјали за потребите на индустријата само за околу 7% — во однос на претходната година, при пораст на индустриското производство од 11%.

7. Во 1959 година треба да се продолжи со интензивни вложувања во енергетиката, во капацитетите за производство на вештачки гудриња, во обоената металургија, во шеќераните и другата прехранбена индустрија, во индустријата на градежни материјали и во дрвната индустрија како и во понатамошните реконструкции во преработувачката индустрија. Во тоа особено треба со расположивите инвестициони средства да се опфатат реконструкциите со цел за заштеда на енергија, замената на увозните репродукциони материјали, особено на увозните делови за склопување, како и реконструкциите на капацитетите за кожи и обувки, на хемиската и фармацевтската индустрија и на друга индустрија на потрошни стоки.

Освен тоа, заради побрзо развивање на капацитетите предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, треба и понатаму да се спроведува здружувањето на стопанските организации и нивните фондови, пред сè за зголемување на производството на сировини и на репродукциони материјали воопшто.

Глава XI ГРАДЕЖНИШТВО

1. Во согласност со обемот и структурата на инвестициите во 1959 година, се предвидува следната вредност на производството во областа на градежништвото:

	— во милијарди динари — во текуштите цени		
	Индекс		
	1958	1959	$\frac{1959}{1958}$
Вкупно ¹⁾	332,0	333,5	100,5
Стопански објекти	204,8	198,0	96,7
Нестопански објекти	127,2	135,5	106,5

¹⁾ Опфатено е производството на стопанските организации (проектантски организации, градежни, градежно-

До крајот на 1959 година, со оствареното градежно производство во 1957 и 1958 година, ќе се извршат околу 58% од вкупно предвидениот обем на градежните работи за периодот од 1957—1961 година.

2. За извршување на планираниот обем на градежните работи во 1959 година во областа на градежништвото се предвидуваат бруто инвестициони вложувања во износ од 13,0 милијарди динари. Од овие средства износот од околу 11,5 милијарди динари ќе се употреби за набавка на градежна механизација и транспортни средства.

Со инвестициите предвидени за 1959 година и со веќе вложените средства во 1957 и 1958 година ќе се остварат околу 58% од вкупно предвидените инвестиции во областа на градежништвото во периодот од 1957—1961 година.

Напоредниот пораст на обемот на градежните работи и на инвестиционите вложувања укажува на релативното заостанување на механизацијата на градежништвото и на потребата од нејзино што порационално користење со подобро организирана работа.

Развитокот на капацитетите за завршни градежно-занаетчиски работи заостанува зад зголемиот обем на работите, што ја успорува и поскапува изградбата на објекти на општествениот стандард. Поради тоа е потребно народните одбори, градежните и градежно-занаетчиските стопански организации и односните установи да му обрнат особено внимание на што побрзиот развој на овие капацитети.

3. При предвиденото зголемување на механизацијата и подобрување на организацијата на изведувањето на работите се очекува понатамошно зголемување на продуктивноста на трудот, па се претпоставува дека нема да настапи зголемување на бројот на работниците во однос на бројот на запослените во 1958 година.

4. Во општиот пораст на индустриското производство се предвидува соодветно обезбедување на градежни и други материјали за вградување. При зголемување обемот на производството на тие материјали потребно е, во исто време, и побрзо проширување на нивниот асортиман, а особено на шупливите, тенкосидни производи од глина и од други лесни материјали и префабрицирани елементи, при неопходно воведување на типизација и стандардизација на производите врз основа на усвоениот модул за координација на мерките во градежништвото.

Глава XII СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Се предвидува дека физичкиот обем на селскостопанското производство во 1959 година ќе биде поголем за околу 39% од просекот во периодот од 1951/55 година, за околу 3% од обемот на производството во 1957, а за околу 21% од оценетиот обем на производството во 1958 година.

Во рамките на ваквото движење на вкупното селскостопанско производство се предвидува во 1959 година следниот обем по одделни гранки:

	Индекси		
	1951/55=100	1957=100	1958=100
Поделелство	152,4	96,2	136,2
Овощтарство	97,2	114,9	119,4
Лозарство	123,2	121,2	114,2
Сточарство	139,8	113,3	104,8
Рибарство	141,7	113,3	106,3
Домашна преработка	98,6	103,4	102,1

занаетчиски и монтажни претпријатија, претпријатија за истражувачки работи, како и градежните работи на инвеститорите во сопствена режија и индивидуалната градежна дејност.

Кај некои поважни селскостопански производи во 1959 година се предвидува следното производство:

	— во илјади тони	1957	1958	1959
Пченица и 'рж	3.380	2.700	3.200	
Пченка	5.660	3.700	5.700	
Шеќерна репка	2.030	1.300	2.300	
Тутун	63,3	36,0	60	
Компир	3.310	2.500	3.150	
Месо	492	540	566	
Млеко	2.309	2.350	2.750	

Главна производствена задача за 1959 година е понатамошниот пораст на производството на најважните гранки од селското стопанство — поделството и сточарството. Во поделството основно е зголемувањето на производството на пченица и пченка, а потоа на индустриски култури и зеленчук. Во сточарството првенствена задача е порастот на производството на месо и млеко. Во согласност со предвидените вложувања и мерки треба во соодветна сразмера да се зголеми производството и во другите гранки на селското стопанство.

Со остварување на предвидената структура на селскостопанското производство треба да се задоволат потребите од исхрана на населението и потребите на индустријата и на надворешнотрговската размена.

2. Сметајќи со наведениот обем на производството и со оценетите пренесени резерви на селскостопански производи, во 1959 година се предвидува зголемување на вкупниот извоз на селскостопански производи, спрема 1958 година — за околу 6,5%. Меѓутоа е потребно и производителските и трговските организации поцелосно да ги искористуваат постојните можности за проширување на асортиманот и за подобрување на квалитетот на разнвидните селскостопански производи и нивните преработки наменети за извоз (на пример: на раниот зеленчук, овошјето, производите од живинарството и др.).

Увозот на репродукциони материјали и на високопродуктивен добиток во 1959 година се предвидува во износ од 14.800 милиони девизни динари, односно за околу 41% повеќе од оценетата реализација во текот на 1958 година. Увозот на селскостопански машини, меѓутоа, се намалува од 6,8 милијарди во 1958 година, на околу 4,1 милијарди девизни динари во 1959 година, бидејќи во исто време позначително се зголемува увозот на делови за домашно производство на трактори и други машини.

3. Со цел за остварување на наведениот обем на производството, на селскостопанските организации во 1959 година ќе им се стават на располагање, покрај други машини, околу 6.600 трактори (со соодветен број приклучни машини) и околу 1.500 комбајни. На тој начин селското стопанство во текот на 1959 година ќе може да користи приближно околу 31.000 трактори. Домашното производство на други селскостопански машини (за поделство, сточарство, лозарство, заштита на растенијата итн.) ќе се зголеми во 1959 година на околу 28.000 тони (спрема предвидените околу 22.000 тони за 1958 година).

Потрошувачката на вештачки ѓубриња ќе се зголеми од околу 1.200.000 тони во 1958 година на 1.500.000 тони во 1959 година. На тој начин потрошувачката на овие ѓубриња на хектар обработлива површина ќе се зголеми на 150 кг (спрема околу 120 кг во 1958 година).

Расположивите количини на средства за заштита на растенијата ќе изнесуваат 31.000 тони, спрема 28.000 тони, колку се оценува за 1958 година.

Височината на регресите во 1959 година ќе изнесува околу 30.000 милиони динари (спрема околу 25.000 милиони динари, колку се оценува извршувањето во 1958 година).

За производството во 1959 година се обезбедени од домашното производство достаточни количини квалитетно, сортно и хибридно семе. За да се подобри расниот состав на добитокот и непосредно да се зголеми сточното производство, се предви-

дува понатамошен увоз на високопродуктивен добиток. Со оглед на последиците од сушата, која во 1958 година во значителна мера погоди некои пошироки подрачја, а со цел за остварување на зголемено сточно производство во 1959 година, од големо значење ќе биде организирањето на рационално трошење односно на распоред по реони на расположивата сточна храна, како и продолжувањето на преземените мерки за ублажување на последиците од сушата.

4. Во 1959 година ќе се потрошат од фондовите за унапредување на селското стопанство околу 6.000 милиони динари, т. е. приближно исто онолку колку што според оцената ќе се потроши во 1958 година. Средствата од овие фондови и понатаму ќе се користат првенствено за подобрување на работата на селскостопанските служби, за организирање на разни акции и мерки за подигање и усовршување на кадри, за изградба на објекти на селскостопанските служби итн.

5. Започнатиот процес на интензивно вложување во селското стопанство ќе се продолжи и во 1959 година. Бруто вложувањата во селското стопанство од општествените средства во 1959 година ќе изнесуваат 83.000 милиони динари, што претставува пораст од околу 15% спрема извршувањето предвидено за 1958 година. Со предвидените инвестиции вложувања во 1959 година, вкупните вложувања во периодот од 1957 до 1959 година ќе изнесуваат околу 60% од обемот предвиден за периодот од 1957 до 1961 година. Во рамките на ваквата динамика значаен пораст би имале вложувањата во механизацијата на селското стопанство. Во однос на 1958 година, брз пораст покажуваат и вложувањата во сточарството и во долгогодишни насади. Во 1959 година преку наменските инвестиции значајно се прошируваат и вложувањата во хидромелиорациите.

За извршување на поставените задачи во селскостопанското производство, средствата предвидени за инвестиции во селското стопанство во 1959 година ќе се употребат за набавка на опрема, за изведување на мелниорациони работи, за набавка на добиток и за изградба на објекти во сточарството, за објекти за преработување и складирање, за подигање насади и за унапредување на сливарството и за други намени. При тоа е потребно да се води сметка за комплексната изградба на земјоделските стопанства и за другите.

Средствата релативно високи што се вложуваат во селското стопанство потребно е ефикасно и рационално да се користат. За да се постигне тоа, селскостопанските и задружните организации, како и надлежните органи, треба навремено да ги извршат сите потребни преддејствија и при вложувањето да се ориентираат на оние намени што во едно определено подрачје ќе дадат најголеми ефекти во производството.

Во рамките на предвидените вкупни инвестиции, од општиот инвестиционен фонд ќе се употребат за инвестиции во областа на селското стопанство 50,8 милијарди динари (спрема предвиденото извршување од околу 44 милијарди динари во 1958 година).

Вложувањата во селското стопанство од републичките и локалните инвестициони фондови, потоа од републичките и локалните фондови за унапредување на селското стопанство, како и од средствата на селскостопанските организации, треба да се зголеми од околу 28 милијарди динари во 1958 година — на околу 32,2 милијарди динари во 1959 година.

За работите во областа на водостопанството во 1959 година се обезбедени во сојузниот буџет средства во износ од 2.700 милиони динари. Со другите средства што ќе се употребат за овие цели, вкупниот обем на инвестициите во водостопанството треба да изнесува околу 5 милијарди динари.

6. За да се оствари предвиденото производство потребно е да се мобилизираат сите општествени и политички фактори за решавање на конкретните задачи во селското стопанство, а особено да се мо-

бидејќи постојните сили и резерви на селскостопанските задружни организации и на земјоделските стопанства. Заради тоа особено е потребно земјоделските стопанства, општите земјоделски задруги и нивните деловни сојузи и други селскостопански организации да ги разрабатат планот на селскостопанското производство детално да ги разработат во своите акционни програми, како и навремено да ги спроведат организационите и други подготовки за нивното извршување.

За реализирање на планот потребно е да се оствари во што пошироки размери кооперација на задругите со индивидуални производители во сите гранки на производството и во разни форми, и особено да се зголеми производството, особено од полето и сточарството, на крупните земјоделски стопанства. За кооперација треба да се користат постојните можности не само кај земјоделските задруги, туку и кај земјоделските стопанства.

Врз основа на веќе досега извршеното материјално-организационо и кадровско оспособување на селскостопанските организации се предвидува дека во 1959 година ќе дојде и до позначително подобрување на начинот и степенот на користењето на општествените средства за производство, за која цел тие организации треба да преземат и соодветни мерки.

7. Предвиденото зголемување на вложувањата во основните и обртните фондови ќе овозможи понатамошен развој на земјоделските задруги и на други селскостопански организации, како и нивно оспособување за проширување на стопанската активност. Во таа смисла ќе користат и досега здобивените искуства на овие организации во поглед на модернизирањето на производството, во поглед на соработката со индивидуални производители, во користењето на расположивите средства, во организирањето на прометот итн. Зголемените расположиви средства за производство, како и постигнатиот искуство, создаваат и можности за постојано проширување на примената на современата агротехника на сè поголеми површини и за воспоставување на потрајни односи во кооперацијата на задругите со индивидуалните селскостопански производители.

Глава XIII ШУМАРСТВО

1. За да се обезбеди извршување на шумско-културните работи и инвестициите во шумарството предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 — 1961 година, во 1959 година, напоредно со преземањето на соодветните организациони, технички и стручни мерки, ќе им се обезбедат и позначителни средства на шумските стопанства, на народните републики и народните одбори за потребите на редовното одржување на шумите, како и средства на фондовите за унапредување на шумарството.

Во секторот одгледување на шуми посебно во 1959 година ќе се настојува:

1) за зголемување на површините што ќе се понумат особено со тополи, како и за проширување и подобрување на работите за мелиорација на дробави и деградирани шуми;

2) за проширување и систематско применување на мерките за современа нега на шумите, особено во правецот на подобрувањето на лисјарските шуми со внесување на иглолисници, како и за унапредување на мерките за заштита и чување на шумите;

3) за понатамошните работи на унапредувањето на состојбата на шумскиот фонд (уредување на шумите и инвентарисање) и на испитувањето на прирастот на шумите.

2. Со зголемените вложувања во шумарството во 1959 година ќе се обезбеди понатамошно техничко опремање на шумското производство, а особено побрза изградба на шумски комуникации. Со дополнителните средства од Општиот инвестиционен фонд и од републичките фондови за унапредување на шумарството треба да се осигури, пред сè, изградбата на постојани комуникации заради

овозможување отворање на непристапните и недостаточни отворените шуми, во кои се наоѓаат поголеми резерви на дрва за сечење; додека изградбата на внатрешни меки шумски патишта и други лесни комуникации, што служат на прво место за современо одгледување на шумите, може да се врши од страна на шумските стопанства а на товар на трошоците за редовно одржување на шумите.

При изградбата на шумски комуникации, што трајно ќе служат и за јавниот сообраќај, за трошоците на градбата треба, покрај средствата доделени на шумарството, да се употребат и средствата на фондовите за патишта и на непосредно заинтересираните организации и установи, како и дополнителните средства од буџетите на народните републики и околиите.

3. За да се обезбеди порационално и поекономично стопанисување во шумарството, шумските стопанства во 1959 година треба да развиваат што поширока активност во користењето на споредните шумски производи, во поплатното искористување на шумите врз база на одгледни сечења, во привременото селскостопанско користење на земјиштето, во ситната режиска експлоатација на шумите итн.

4. Во 1959 година ќе се продолжи со проширувањето на кооперативните односи меѓу индивидуалните сопственици на шуми и задружните организации. За таа цел ќе се користат средствата од фондовите за унапредување на шумарството што се формираат со придонесот од приходите остварени со сечење на шумите на индивидуалните сопственици. Овие средства можат да се употребуваат и за финансирање на јавната шумарска служба што ја вршат народните одбори и шумските стопанства од името на народните одбори.

5. Во 1959 година се предвидува вкупно сечење на шуми од околу 17,4 милиони м³ бруто маса, спрема 17,2 милиони м³ во просек од 1957/58 година. При тоа сечењето на иглолисници од околу 4,4 милиони м³ е намалено во однос на годишниот просек од 1957/58 година за околу 100 илјади м³.

Во шумите во општествена сопственост се предвидува сечење од околу 12,5 милиони м³ бруто маса, што е за околу 400 илјади м³ повеќе од што во просек од 1957/58 година. До вакво зголемување на сечењата доаѓа главно поради понатамошно проширување на експлоатацијата од страна на општествените организации, која се зголемува од 9,6 милиони м³ во годишен просек од 1957/58 година — на околу 9,9 милиони м³, или за 3% — во 1959 година.

6. Како резултат од порастот на сечењето на шумите во општествена сопственост се предвидува пораст на производството на дрво за индустриска преработка, од 5,2 милиони м³ во годишен просек од 1957/58 година — на околу 5,7 милиони м³, или за 10% — во 1959 година.

Подобрувањето на структурата на производството односно на потрошувачката на индустриско дрво, остварувано во претходните години, треба да продолжи и во 1959 година, така што потрошувачката на иглолисна обловина за режење да остане приближно на нивото од претходните две години, додека потрошувачката на лисјарска обловина за режење, за фурнир и за лупење би пораснала од 1,5 милиони м³ во годишен просек од 1957/58 — на околу 1,8 милиони м³ во 1959 година.

Кај дрвото за хемиска преработка во 1959 година се очекува производство од 1,8 милиони м³. Со тоа ова производство треба да го надмине нивото од 1957 година за околу 7%, а нивото од 1953 година за 35%.

Потрошувачката на техничко дрво во општествениот сектор на стопанството од околу 1,2 милиони м³ и производството на огревно дрво на дрвно-индустриските комбинати и шумските стопанства од околу 2,3 милиони м³ — во 1959 година остануваат на нивото од претходните две години.

7. Со цел за обезбедување на предвидениот обем на сечењето на шумите и на шумското производство, народните републики и во 1959 година ќе извршат распоред на сечењата во шумите во општествена сопственост и ќе преземат потребни

мерки за правилна експлоатација на шумите на индивидуалните сопственици и за развој на слободниот промет на индустриско-техничко дрво.

8. Со цел за правилен распоред на сечењата на шумите, за спречување на прекумерното искористување на сечиштата, за натамошно подобрување на службата за заштита и запазување на шумите и за ограничување на бесправните сечења во шумите — во 1959 година ќе се продолжи со понатамошно зајакнување на управните и инспекциските органи на народните републики и околиите и на шумарската служба на шумските стопанства и на општинските народни одбори.

9. За да се обезбеди систематско долгорочно унапредување на шумарството и на дрвната индустрија, а особено што порационално користење на расположивите дрвни маси и постојан пораст на домашната потрошувачка и на извозот на производи од дрво, како и за да се осигури извршување на работите и на производствените задачи предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, Сојузниот извршен совет ќе ја проучи состојбата на овие области од стопанството, а посебно:

насоките за долгорочен развој на овие стопански области и мерките за постојано унапредување и усогласување на шумското и дрвно-индустриското производство со оглед на шумската сировинска база;

системот на организацијата и методите за стопанисување на шумските стопанства (шумариите);

прашањето за продажните цени на производите од експлоатацијата на шумите и на дрвната индустрија, како и за цените на дрвото на пен (шумските такси);

начинот на финансирањето и обемот на инвестициите, а особено на средствата за изградба на шумски комуникации и за развој на дрвната индустрија, со кои треба да се осигури изведувањето на обемот и на распоредот на сечењето на шумите и реализацијата на шумското и дрвно-индустриското производство, предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

Врз основа на ова Сојузниот извршен совет ќе предложи односно ќе донесе соодветни прописи и мерки.

Глава XIV СООБРАКАЈ

1. Во 1959 година се предвидува побрз пораст на обемот на сообраќајните услуги одошто во 1958 година. За ова ќе придонесе понатамошниот развој на индустријата и предвидениот пораст на селско-стопанското производство, како и понатамошниот пораст на меѓународната стоквна размена.

Врз основа на предвиденото движење на стопанството и состојбата на сообраќајните капацитети се предвидува следното движење на обемот на сообраќајните услуги по гранки на сообраќајот:

	1957	1958	1959
	1956	1957	1958
Сообраќај — вкупно	116,0	105,7	107,5
— стоквен	117,3	104,0	108,1
— патнички	113,1	108,7	104,8
— поштенско-телеграфско-телефонски	113,1	111,9	109,2
— железнички	111,3	100,9	105,1
— поморски	125,5	112,0	109,5
— речен	139,1	109,7	110,3
— воздушен	107,3	115,2	105,9
— друмски	148,6	131,2	121,7

Темпото на порастот на сообраќајот по гранки и во 1959 година им одговара, главно, на насоките на развојот на сообраќајните гранки според Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година. Притоа и натаму се предвидува побрз пораст на друмскиот, а во помала мера и на речниот и поморскиот сообраќај. Се предвидува дека и порастот на обемот на железничкиот сообраќај во 1959 година ќе биде побрз одошто во 1958 година, но поблаг отколку кај напред наведе-

ните гранки на сообраќајот, бидејќи се смета дека и во 1959 година ќе продолжи тенденцијата на побрз пораст на побарувачката на услуги во превоз на стоки и патници со друмскиот, а во извесна мера и со речниот сообраќај. Поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, во согласност со општиот развој на стопанството и со зголемувањето на потребите на населението, ќе го продолжи забрзаното зголемување на обемот на своите услуги и во 1959 година.

За вакво движење на сообраќајот ќе придонесе и предвидената измена на постојниот систем и на нивото на сообраќајните, а посебно на железничките тарифи.

Новите односи меѓу транспортните тарифи ќе овозможат подобра координација на одделни гранки од сообраќајот, поправилна распределба на стоките и патниците на одделни гранки од сообраќајот и подобрување на работењето на сообраќајните претпријатија.

2. Во 1959 година се предвидува зголемување на бројот на персоналот запослен во сообраќајот за 3,5% — во однос на бројот на запослените во 1958 година. Се очекува дека продуктивноста на трудот во сообраќајот во 1959 година ќе се зголеми просечно за 3,8%.

Пораст на продуктивноста на трудот погледом од просечниот се очекува во сите гранки на сообраќајот освен во железничкиот сообраќај, зашто во другите гранки на сообраќајот реконструкцијата и модернизацијата на средствата се вршат релативно со побрзо темпо одошто во железничкиот сообраќај.

3. Со вкупните бруто инвестиции предвидени за сообраќајот во 1959 година во износ од 97 милијарди динари ќе се овозможи сообраќајот и понатаму да го следи движењето и развојот на стопанството и да ги подмирува најважните потреби од сообраќајни услуги.

Тежиштето на инвестиционата изградба и во 1959 година останува на понатамошното проширување на возниот и пловниот парк, при што се предвидува зголемување на вложувањата за набавка на железнички патнички возила и локомотиви и на пловни објекти на речниот сообраќај. При набавката на возила за друмски сообраќај средствата треба да се насочуваат и кон проширувањето на капацитетите на градскиот сообраќај. Со предвидените инвестиции се очекува подобрување квалитетот на услугите во патничкиот сообраќај на главните линии и во локалниот превоз кај индустриските центри.

Извесен пораст на вложувањата се предвидува и за изградба на железнички пруги и речни пристаништа, додека вкупните средства предвидени за сообраќајната мрежа во 1959 се пониски одошто во 1958 година.

Предвидената структура на инвестициите за сообраќајната мрежа, за јазлите, пристаништата и другите градежни објекти има за цел побрзо отстранување на пречките што на стопанството му ги причинува неразвиената сообраќајна мрежа, како и подобрување на транспортните услови на главните и транзитните пруги, и тоа како со новоградби така и со реконструкции.

Инвестициите за изградба на поморски трговски бродови треба да обезбедат пуштање во сообраќај на околу 45.000 БРТ нови бродови за прекуморска и крајбрежна патничка пловидба, како и продолжување на изградбата на поморската трговска флота. Со вложувањето во пловни средства на речниот сообраќај во 1959 година ќе се постигне пуштање во сообраќај на околу 6.800 КС бродови-тегلاчи и на нов товарен простор од околу 40.000 тони носивост.

Во рамките на проширувањето, реконструкциите и модернизирањето на сообраќајната мрежа, во 1959 година се предвидува: воспоставување сообраќај на пругата Титоград—Бар со изградба на таканаречена шинска врска и довршување и предавање во јавен сообраќај на пругата од Ресник до Врсоци; продолжување на изградбата и предавање во сообраќај на извесни делници од патната

магистрала од Белград до Гевгелија и делници на Јадранскиот пат, продолжување на работите на изградба и проширување на луките и лучките уреди, како и оспособување за сообраќај на првите оперативни брегови во луката Вар.

Со инвестиционото вложување во 1959 година и со извршените работи во 1957 и 1958 година ќе се остварат околу 58% од инвестициите предвидени за сообраќај со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, сметајќи ги досегашните вложувања и вложувањата во 1959 година по цените од 1956 година. Наведеното извршување на инвестиции од околу 58% расчленето по одделни видови сообраќајни средства и гранки на сообраќајот, е следното:

	— во проценти
Сообраќај — вкупно	57,3
Сообраќајна мрежа	52,3
Возни и пловни средства	56,5
Други објекти	65,4
Железнички сообраќај	51,2
Поморски сообраќај	58,1
Речен сообраќај	40,8
Воздушен сообраќај	58,6
Друмски сообраќај	76,3
Поштенско-телеграфско- телефонски сообраќај	58,9

4. Со цел за обезбедување на непречено вршење на патничкиот сообраќај, од сојузниот буџет се осигуруваат дотации за речниот, воздушниот и поморскиот сообраќај во вкупен износ до 2.410 милиони динари. Се предвидува од средствата на буџетите на народните републики да се осигурат дотации за локалните пруги на поморскиот сообраќај.

Глава XV

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗМ

1. Во 1959 година се очекува понатамошен пораст на обемот на стоковниот промет во сите гранки на трговијата врз основа на предвидениот пораст на стоковните фондови за потребите на личната потрошувачка и на репродукцијата, а исто така и како резултат од досегашните вложувања во основните и обртните фондови на трговијата.

Се оценува дека стоковниот промет во трговијата на мало во 1959 година ќе порасне просечно за околу 13%. Прометот на трговијата на големо треба исто така позначајно да порасне и покрај тоа што во 1959 година ќе се преземаат мерки за скучување патот на стоките од производителот до потрошувачот и за ограничување на непотребното посредување во трговијата.

2. Со цел за поцелосно и порамномерно снабдување на градовите и индустриските центри со прехранбени производи, особено со оние од селскостопанско потекло, ќе се продолжи и во 1959 година со спроведувањето на мерките за подобра организација на пазарот и за поцелесообразно функционирање на трговската мрежа за промет на овие производи.

За побрз пораст на животниот стандард, пред сè на градското население, треба да придонесе и модернизирањето на постојните и изградбата на нови технички опремени објекти за продажба на прехранбени производи. За тоа треба да послужи и модернизирањето на постојните и изградбата на нови конзумно-преработувачки капацитети (пекарници, млекарници, кланици, пазарништа) во поголемите градови и индустриските центри, што ќе се постигне со зголемено и побрзо вложување на средствата на народните одбори. Со понатамошна набавка на современи технички средства за транспорт, манипулирање и чување на стоки, како и со воведување на механизација, треба да се забрза процесот на подготвување за покултурно услужување во трговијата.

3. Врз понатамошното средување на пазарот и врз стабилизацијата на цените на селскостопанските производи битно ќе влијае изградбата на магацини за сместување жито и на силоси, како и изградбата на современи магацини со разладни

уреди за сместување и чување на другите прехранбени производи во потрошувачките места и производните центри, која ќе продолжи со забрзано темпо и во 1959 година. За обезбедување на оваа изградба е предвиден соодветен дел средства и во Општиот инвестиционен фонд.

4. На унапредувањето на пазарот на индустриски производи и во 1959 година ќе му се обрне соодветна грижа, за да се задоволат подобро со проширен асортиман на производи и со поквалитетни услуги потребите на потрошувачите и за да се подобрат животните услови на работните луѓе, особено во градовите и индустриските места.

5. За да се обезбедат средства за проширување и модернизирање на капацитетите потребни на трговијата за вршење на наголемениот промет и по добро услужување на потрошувачите, во 1959 година нужно е да се спроведува обединување на расположивите инвестициони средства на трговските организации и нивно вложување во приоритетните намени на трговијата според специфичните потреби на локалните заедници. Таквите вложувања ќе се поттикнуваат и понатаму со средствата од Општиот инвестиционен фонд, што се предвидуваат во поголем обем одошто во претходната година.

6. Се предвидува дека прометот во угостителството во 1959 година ќе порасне за околу 7% — спрема 1958 година. Порастот на прометот е последица од понатамошното зголемување на личната потрошувачка и општата стопанска активност во земјата, како и од понатамошното зголемување на прометот на туристи од странство.

Во 1959 година треба порешително да се настојува за воведување на нови, современи форми на работење во угостителството.

Со отворање на добро уредени ресторани за општествена исхрана и со воведување на системот за самопослужување, угостителството треба со по-квалитетна храна при поповолни цени да го прошири кругот на потрошувачите што ги користат услугите на исхрана во угостителството.

Средствата за инвестиции во 1959 година ќе се употребат во прв ред за реконструкција и модернизирање на постојните угостителски објекти, за изградба на нови објекти, како и за набавка на опрема и технички средства за механизација на трудот.

7. Во 1959 година се предвидува понатамошен пораст како на домашниот така и на странскиот туристички промет.

Со цел за унапредување на туризмот во 1959 година се предвидуваат зголемени вложувања во изградбата и модернизирање на основните комунални и други објекти во поважните туристички места.

Зголемувањето на прометот во туризмот ќе се овозможи со понатамошно проширување на капацитетите за сместување. Исто така се предвидуваат зголемени вложувања на општествените и стопанските организации со цел за проширување на мрежата на евтини објекти за одмор на работните луѓе и на младината. За тие цели заедницата и во 1959 година ќе даде посебни средства.

Со овие вложувања ќе се подобрат условите за престој во туристичките места, што ќе биде од значење за зголемувањето на туристичкиот промет, особено на странскиот.

Глава XVI ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Во областа на занаетството се предвидува за 1959 година следниот обем на производството и услугите:

	— во милијарди динари — по текуштите цени				
	1957	1958	1959	1959	1957
Вкупно	203,9	231,9	249,9	107,8	112,6
од тоа:					
општествено					
занаетчиство	124,4	145,6	160,1	110,0	117,0
индивидуално					
занаетчиство	81,5	86,3	89,8	104,0	105,9

2. За остварувањето на зголемен обем на производството и услугите во 1959 година, се предвидуваат инвестициони вложувања во износ од 6 милијарди динари. Со овие вложувања и со вложувањата извршени во 1957 и 1958 година треба да се реализираат околу 76% од бруто инвестиционите вложувања предвидени за периодот од 1957 до 1961 година. Народните одбори и стопанските организации, како главни носители на инвестиционите вложувања во областа на занаетчиството, треба политиката на инвестирањето првенствено да ја ориентираат кон:

1) вложувања за проширување на мрежата на услужните занаетчиски капацитети, со основавање нови, современи занаетчиски дуќани;

2) модернизирање на постојните општествени занаетчиски стопански организации, првенствено во гранката на градежните занаети, и на оние занаетчиски стопански организации, што претежно се занимаваат со вршење услуги што во крајна линија треба да придонесе за стабилизација на пазарот и за подигање на животниот стандард.

3. Со цел за остварување на порастот на обемот на производството и услугите предвиден во Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, неопходно е во 1959 година да се зголеми бројот на запослените во занаетчиството во однос на 1958 година. За задоволување на потребите од квалификувана работна сила потребно е, покрај редовното школување на ученици во стопанството, зголемувањето на бројот на квалификувани работници во занаетчиството да се постигнува и со помасовно изучување на занаети по пат на приучување, особено во гранката градежни занаети. Во исто време треба поинтензивно да се организираат разни курсеви и семинари за стручно усовршување на постојните квалификувани и висококвалификувани работници.

ЧЕТВРТИ ДЕЛ

РЕЖИМ НА ФОНДОВИТЕ И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Глава XVII

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ

1. Употреба на средствата од фондовите

1. Средства во 1959 година што ќе ги остварат фондовите на федерацијата, како и фондовите на народните републики, автономните единици, околиите и општините основани со сојузни прописи, можат да се трошат во таа година, и тоа:

1) 70% од средствата на фондовите за кредитирање на станбената изградба;

2) 60% од средствата на фондовите за унапредување на селското стопанство и на фондовите за кадри во стопанството;

3) 40% од средствата на сите други фондови, освен општествените инвестициони фондови и фондовите за унапредување на шумарството.

По исклучок од одредбите на претходниот став во 1959 година можат да се трошат во полн износ средствата остварени во таа година, и тоа:

1) средствата на Општиот инвестиционен фонд;

2) средствата на општествените инвестициони фондови на народните републики, околиите и општините кога се употребуваат за давање на стопанските организации заеми за обртни средства;

3) средствата на противпожарните фондови;

4) дотациите дадени на фондовите во 1959 година;

5) ануитетите што се уплатуваат во општествените инвестициони фондови на политичко-територијалните единици на име отплата на инвестиционите заеми дадени од средствата на федерацијата.

2. Средства на општествените инвестициони фондови остварени во текот на поранешните години можат да се употребуваат за давање заеми за инвестиции на стопанските организации, и тоа за инвестиции во основни средства најмногу до 75%, а за формирање на обртни средства најмалку 25% од вкупниот износ на тие средства.

Сојузниот извршен совет може да пропише дека и стопанските организации, банките, штедилниците, државните осигурителни заводи и установите со самостојно финансирање се должни, кога го трошат паричниот дел од фондот на основните средства односно од фондот на заедничката потрошувачка — за замена на основните средства односно за инвестициони и други вложувања, согласно со прописите за користењето на тие средства, истовремено од тие средства да пренесат во својот фонд на обртните средства соодветен износ или да го издвојат како резерва која во текот на годината можат да ја користат како обртни средства.

Прописите од претходниот став Сојузниот извршен совет може да ги донесе за сите стопански организации и за другите организации и установи од претходниот став или за одделни групи.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка не се однесува на:

1) средствата на Општиот инвестиционен фонд;

2) средствата на републичкиот инвестиционен фонд;

3) средствата на општествените инвестициони фондови што се даваат за учествување во трошоците на инвестициите или за гарантни износи за заемите одобрени од Општиот инвестиционен фонд;

4) средствата на дотациите што ги добиваат општествените инвестициони фондови од федерацијата.

3. Средства на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба што можат да се трошат според одредбите од точката 1 на овој оддел, можат да се употребуваат и за давање заеми за изградба и проширување на училишните згради за задолжително осумгодишно школување.

4. До донесувањето на посебни прописи за установите со самостојно финансирање, се овластува Сојузниот извршен совет да донесува прописи за целосно или делумно ограничување на употребата на средствата на нивните фондови.

Одредбата од претходниот став не се однесува на здравствените установи.

5. Државните органи и установи, стопанските и општествените организации, установите со самостојно финансирање, банките и штедилниците, како и стопанските комори и стручните здруженија, ќе уплатуваат како приход на федерацијата до 25% од средствата што ги користат за изградба на административни и управни згради.

Одредбата од претходниот став не се однесува на изградбите што се вршат за потребите на Југословенската народна армија, на судовите и на Сојузниот извршен совет.

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесува, по потреба, посебни прописи за спроведување на одредбите од оваа точка.

6. До донесувањето на закон за фондовите основани со сојузни прописи, Сојузниот извршен совет може да донесува прописи за управувањето со тие фондови и за употребата на средствата од тие фондови. Се овластува Сојузниот извршен совет да може да донесува прописи за насочување на употребата на средствата од фондовите на политичко-територијалните единици и на средствата на стопанските организации заради извршување на задачите предвидени во овој план, а во согласност со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

2. Фондови на народните републики и на околиите за унапредување на стопанските области

Се определуваат проценти за издвојување и уплатување на приходи во фондовите за унапредување на одделни стопански области на народните републики и околиите, и тоа:

1) за републичкиот фонд за унапредување на селското стопанство и за фондот на автономната единица за унапредување на селското стопанство — дел од данокот на доход од селското стопанство кој се определува со републичкиот општествен план;

2) за околискиот фонд за унапредување на селското стопанство;

а) 55% од приходот од такси на орудија за производство (казани за печење ракија, вршалки, воденици и мелници) и на хибридни лозја;

б) 100% од приходот од такси на работен добиток;

3) за околинскиот фонд за унапредување на шумарството може за територија на народна република да се издвојат најмногу 40% од цената на дрвото на пењ и од приходите од споредните шумски производи и од наплатените шумски штети. Со републичкиот општествен план ќе се определат нормите на придонесот за фондовите по околии;

4) во околиските противпожарни фондови нема да се уплатува противпожарен придонес од данокот на доход.

3. Општ инвестиционен фонд

1. Средствата на Општиот инвестиционен фонд се формираат:

1) од приходите што според сојузните прописи за општествените инвестициони фондови и други сојузни прописи му припаѓаат на Општиот инвестиционен фонд;

2) од приходите од придонесот од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на федерацијата во височина од 25,1% од тој придонес;

3) од приходите од странски средства што ќе бидат остварени во 1959 година, а произлегуваат од заемите во странство и од други странски аранжмани што со посебни одлуки се наменети за финансирање на инвестициите.

2. Средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе се употребат:

а) за инвестиции за основни средства вкупно 228.000 милиони динари, и тоа:

	милиони динари
1) во областа на индустријата и рударството	117.000
од тоа:	
воена индустрија	3.000
2) во областа на селското стопанство	50.800
3) во областа на шумарството	1.400
4) во областа на градежништвото	4.000
5) во областа на сообраќајот	36.000
6) во областа на трговијата, угостителството и туризмот	7.000
7) за другите инвестиции	9.800

Б) за давање заеми за обртни средства вкупно 24.000 милиони динари.

3. Ако не е определено поинаку со одредбите на овој план, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби средствата од претходната точка:

1) за извршување на своите обврски по порано склучените договори за заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд;

2) за извршување на обврските по склучените договори за заеми чие финансирање е започнато од дотациите дадени од средствата на федерацијата и продолжено од средствата на Општиот инвестиционен фонд;

3) за одобрување заеми по порано објавените конкурси;

4) за одобрување нови заеми за реконструкции, довршување и изградба на нови објекти првенствено на оние заемобаратели кои со својата инвестициона изградба придонесуваат за извршување на производствените и други задачи на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

4. По претходната согласност од Сојузниот извршен совет Југословенската инвестициона банка може неискористените средства од Општиот инвестиционен фонд определени со овој план за инвестиции во одделни области и гранки односно за одделни намени, да ги употреби за инвестиции определени во други области и гранки односно за други намени предвидени со овој план.

5. Се овластува Сојузниот извршен совет да може да ги утврди насоките и рамките на средствата до кои Југословенската инвестициона банка и другите банки што одобруваат инвестициони заеми од средствата на федерацијата можат со инвеститорите да договараат инвестициони заеми за одделни намени согласно со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

6. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на индустријата и рударството, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби првенствено:

1) за извршување на своите обврски во смисла на одредбите од точката 3 под 1, 2 и 3 на овој оддел, ако со овој план не е определено поинаку;

2) за давање нови заеми за намени што ќе ги определи Сојузниот извршен совет заради остварување на најважните производствени задачи во областа на индустријата и рударството определени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година;

3) за давање нови заеми за инвестиции со цел за унапредување на стопанскиот развој на стопански неразвиени подрачја согласно со одредбите од главата VIII на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година, и тоа: на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област до износот од 1.580 милиони динари; на територијата на Народна Република Македонија до износот од 4.200 милиони динари и на територијата на Народна Република Црна Гора до износот од 3.950 милиони динари. Поблиската намена за давање на овие заеми ќе ја одобри Сојузниот извршен совет на предлог од републичкиот извршен совет.

7. Средствата од Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на селското стопанство, Југословенската инвестициона банка односно Југословенската селскостопанска банка ќе ги употреби првенствено, и тоа:

1) износот од 4.000 милиони динари — за мелiorационите работи определени со Законот за финансирање на изградбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав, а износот од 3.800 милиони динари — за мелiorационите работи определени со Законот за финансирање на мелiorационите работи во НР Македонија како и за други инвестиции во селското стопанство во истата република;

2) износот од 2.500 милиони динари — за хидромелiorационите работи, агромелiorации и други инвестиции во селското стопанство на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област;

3) износот од 300 милиони динари — за инвестиции во селското стопанство на подрачјето на Народна Република Црна Гора;

4) износот од 1.500 милиони динари — за кредитирање на задруги и земјоделски стопанства со цел за кооперација со индивидуални селскостопански производители заради унапредување на селскостопанското производство;

5) за давање нови заеми заради понатамошна механизација на селското стопанство и зголемување на сточарското производство, за плантажни насади (овоштарници, лозја и хмеларници), за сместување и преработка на селскостопански производи кај селскостопански организации, како и за комплексна изградба на селскостопанските производителски организации.

8. Средствата од Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на шумарството, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за финансирање на инвестициите во оваа област само во границите на создадените обврски по склучените договори за заеми од 1957 и 1958 година.

9. Средствата од Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на градежништвото ќе се употребат за набавка на механизација за изведување на градежните работи на изградбата на каналот Дунав—Тиса—Дунав најмно-

гу до износот од 2.100 милиони динари, а остатокот на средствата — за финансирање на набавката на механизација за потребите на градежните претпријатија.

10. Средствата од Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на сообраќајот Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за следните цели:

1) износот од 23.200 милиони динари за финансирање без обврска за враќање на изградбата на нови и за нормализации на постојните железнички пруги, за изградба, реконструкции и проширување на речни пристаништа, за продолжување на работите на изградба и проширување на поморските луки од општо југословенско значење, што ќе ги определи Сојузниот извршен совет, и на други сообраќајни објекти, за регулација на пловни патишта, за изградба на патишта од општо југословенско значење, за набавка на речни патнички бродови, како и за студии и проекти во сообраќајот;

2) износот од 12.800 милиони динари за давање инвестициони заеми за изградба на поморски бродови, влечни, товарни и технички пловни средства во речниот сообраќај, како и за набавка на железнички возила.

Од средствата за финансирање на изградбата без обврска за враќање наведени во оваа точка под 1, Југословенската инвестициона банка ќе обезбеди износ од 1.500 милиони динари за изградба на патишта од општојугословенско значење на територијата на Народна Република Македонија; 4.100 милиони динари за изградба на патишта, железнички пруги и поморски луки на територијата на Народна Република Црна Гора и 1.000 милиони динари за изградба на патишта и железнички пруги на подрачјето на Косовско-метохиската Област.

11. Средствата од Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на трговијата, угостителството и туризмот Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за финансирање на изградбата на магацини и силоси за сместување на жита и државни материјални резерви, за давање заеми за изградба на магацини за сместување на прехранбени производи, за модернизирање на постојните и изградба на нови конзумно-преработувачки капацитети (пекарници, млекарници, кланици, пазаришта), за реконструкција и изградба на угостителски капацитети, за изградба на комунални објекти во важни туристички центри како и за набавка на современа опрема и транспортни средства за потребите на трговијата, угостителството и туризмот.

Од средствата предвидени за инвестиции во оваа област на стопанството Југословенската инвестициона банка ќе обезбеди износ од 250 милиони динари за давање заеми за унапредување од иста намена на територијата на Народна Република Македонија, во смисла на одредбите од главата VIII на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

12. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени во точката 2 под А одредба 7 од овој оддел, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за давање заеми за набавка на друмски возила и опрема од сервиско производство — до износот од 1.000 милиони динари, и за изградба на рударски станови — од износот од 1.000 милиони динари.

13. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени во точката 2 под А одредба 7 од овој оддел, по одбивање на износите од претходната точка, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби, и тоа:

1) за давање дотации на општествените инвестициони фондови на Народна Република Македонија 2.280 милиони динари и на Автономната Косовско-метохиска Област 1.350 милиони динари;

2) за давање заеми на општествените инвестициони фондови на политичко-територијалните единици како и за намени што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Средствата на дотациите од претходниот став под 1 ќе се употребат согласно со општествените планови на користењето на дотациите, а во согласност со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година. Поблиската намена и начинот на користењето на овие средства, на предлог од републичките извршни совети ги пропишува Сојузниот извршен совет.

14. За инвестиционите заеми што се одобруваат од средствата на Федерацијата со цел за унапредување на стопанскиот развој на територијата на народните републики Македонија и Црна Гора и на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област, согласно со одредбите од главата VIII на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година, користењето на заемите не се должат да го полагаат пропишаниот износ на учеството во трошоците на инвестициите.

Инвеститорите од претходниот став не се должат да го полагаат износот на пропишаното учество ниту за другите заеми што под условите што важат за тие заеми ќе ги добијат во 1959 година или ги добиле во поранешните години од Општиот инвестиционен фонд. Тој износ ќе им се даде на инвеститорите во вид на заем од средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени во точката 2 под А одредба 7 од овој оддел.

За заемите што инвеститорите од оваа точка ги добиваат во 1959 година или ги добиле во поранешните години од Општиот инвестиционен фонд, гарантниот износ ќе се обезбеди од средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени во точката 2 под А одредба 7 од овој оддел.

Износот на заемот од ставот 1 на оваа точка, како и средствата на гарантниот износ од ставот 3 на оваа точка што ќе ги употреби банката за исплата на гарантираните обврски за тие заеми, ќе се засметаат во вкупниот износ на средствата што им се даваат на тие инвеститори во смисла на одредбите од главата VIII на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957—1961 година.

Одредбите од ст. 1, 3 и 4 на оваа точка се однесуваат и на заемите од точката 2 под 2 на овој оддел.

15. Анунтетите за заемите одобрени од средствата на федерацијата и на Општиот инвестиционен фонд на територијата на народните републики Македонија и Црна Гора и на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област од почетокот на 1953 година до крајот на 1958 година ќе се уплатуваат до конечната исплата на тие заеми во општествените инвестициони фондови на народните републики Македонија и Црна Гора и на Автономната Косовско-метохиска Област.

16. Средствата од Општиот инвестиционен фонд предвидени за давање заеми за обртни средства на стопанските организации Југословенската инвестициона банка односно Југословенската селскостопанска банка ќе им ги дава на заемобарателите на кои им дала инвестиционен заем за основни средства или на кои се дадени инвестициони заеми од дотациите на Општиот инвестиционен фонд на општествените инвестициони фондови на политичко-територијалните единици.

17. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени со овој општествен план за давање нови заеми, како и средствата од тој фонд предвидени за финансирање на објекти според поваро склучените договори за заеми чија изградба не е започната, Југословенската инвестициона банка може да ги употреби во 1959 година кога Сојузниот извршен совет, согласно со движењата во стопанството, ќе донесе одлука за делумна или целосна употреба на тие средства.

18. Се овластува Сојузниот извршен совет да може да определи поблиски насоки за користењето на средствата од Општиот инвестиционен фонд определени со овој план, како и да определи одделни објекти во рамките на областите, гранките и намените за кои Југословенската инвестициона бан-

ка ќе обезбеди средства за давање инвестициони заеми.

4. Околиски и општински инвестициони фондови

1. Покрај приходите што според сојузните прописи им припаѓаат на околиските и општинските инвестициони фондови, за 1959 година се определуваат и овие приходи на тие фондови:

1) за околиските инвестициони фондови дел од данокот на доход од селското стопанство што ќе се определи со републичкиот општествен план;

2) за општинските инвестициони фондови:

а) дел од општинскиот локален данок од селското стопанство што ќе се определи со републичкиот општествен план;

б) 45% од приходите од такси на орудија за производство (казани за печење ракија, вршалки, воденици, мелници) и на хибридна лоза.

2. Приходите на околиските инвестициони фондови што произлегуваат од наплатениот данок на доход од селското стопанство ќе се употребуваат исклучиво за инвестиции во селското стопанство.

3. Средствата на инвестиционите фондови на општините што произлегуваат од уплатата на општинскиот локален данок на приходите од селското стопанство и на 45% од таксите на орудија за производство и на хибридни лозја ќе се употребуваат исклучиво за инвестиции за унапредување на стопанството на селото на подрачјето на општината.

4. Од придонесот од доходот на стопанските организации што им припаѓа на општествените инвестициони фондови на општините, околиците и народните републики, му припаѓа на општествениот инвестиционен фонд на општината најмалку 15%.

Г л а в а XVIII

КРЕДИТЕН БИЛАНС

1. Краткорочните кредити ќе ги одобруваат банките во рамките на општиот кредитен биланс што го составува Народната банка.

Општиот кредитен биланс на Народната банка го одобрува Сојузниот извршен совет.

2. Сојузниот извршен совет може да определува посебни услови за одделни кредити и заеми.

Г л а в а XIX

ПРИДОНЕСИ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД

Од придонесите за буџетите од личниот доход на работниците му припаѓаат на буџетот на општината најмалку 10%.

Со општествените планови на народните републики, автономните единици и околиците ќе се определи процентот на учеството на нивните буџети во придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, по одбивање на делот од придонесот што му припаѓа на буџетот на повисоката политичко-територијална единица и на буџетот на општините според одредбите од претходниот став.

Г л а в а XX

СОЈУЗЕН БУЏЕТ

Вкупните расходи на Сојузниот буџет изнесуваат 392.950 милиони динари.

Од средствата на Сојузниот буџет ќе се употребат: — 38.860 милиони динари за исплата на учествата на народните републики во данокот на промет. Од овој износ ќе им се исплати на: НР Србија 10.170 милиони, НР Хрватска 4.100 милиони, НР Словенија 3.270 милиони, НР Босна и Херцеговина 10.430 милиони, НР Македонија 6.400 милиони и НР Црна Гора 4.490 милиони динари;

— 83.525 милиони динари за унапредување на стопански области, за регреси и дотации за стопанството и за израмнување на разликата во цените во работењето со странство.

Буџетската резерва на сојузниот буџет изнесува 10.000 милиони динари.

Од средствата на учеството во сојузниот данок на промет:

1) Народна Република Србија ќе издвои 1.000 милиони динари за републичкиот фонд на водите и 1.000 милиони динари за фондот за патишта;

2) Народна Република Босна и Херцеговина ќе издвои 650 милиони динари за фондот за патишта;

3) Народна Република Македонија ќе издвои 350 милиони динари за фондот за патишта;

4) Народна Република Црна Гора ќе издвои 100 милиони динари за фондот за патишта.

Од вкупните сојузни приходи на Сојузниот буџет му припаѓаат:

1) 100% од данокот на промет што ѝ припаѓа на федерацијата;

2) 63,7% од придонесите од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на федерацијата;

3) 100% од придонесот за буџетите од личниот доход на работниците што ѝ припаѓа на федерацијата;

4) другите приходи.

Од придонесот за буџетите од личниот доход на работниците на федерацијата ѝ припаѓаат 20%. Од средствата на сојузниот буџет предвидени за потребите на народната одбрана, износот од 11.400 милиони динари може да се употреби исклучиво за пресметување на извршените плаќања во странство врз основа на пресметковниот курс на девизите.

Г л а в а XXI

НЕРАСПОРЕДЕНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВИ

1. Од сите нераспоредени приходи на федерацијата, како и од другите приходи определени со сојузните прописи се формираат стопански резерви на федерацијата.

Средствата од претходниот став Сојузниот извршен совет може да ги употреби за извршување на задачите предвидени со овој план, врз основа на посебни одлуки од Сојузната народна скупштина.

2. Општините, околиците, автономните единици и народните републики се должни од сите приходи на своите буџети да издвојуваат 6% како буџетска резерва.

Средствата на буџетските резерви од претходниот став можат да се употребат за цели и на начин што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Одредбите од овој оддел не се однесуваат на дотациите што одделни буџети на политичко-територијалните единици ќе ги примат од буџетите на други политичко-територијални единици, ако е од приходите од кои е дадена дотацијата издвоена резервата од ставот 1 на овој оддел.

Глава XXII

МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ

1. Сојузниот извршен совет односно органот што тој ќе го овласти може:

1) да ги определува највисоките продажни цени и начинот на формирање на цените на производите и услугите;

2) да донесува прописи за евиденција и контрола на цените на определени производи и услуги;

3) да пропишува тарифи за превоз на стоки и патници во поморскиот и воздушниот сообраќај, во патничкиот автосообраќај на меѓурегионални линии, во внатрешната пловидба, поштенско-телеграфско-телефонски тарифи, како и да донесува прописи за повластите во сообраќајот и за усогласувањето на сообраќајните тарифи и на возните редови;

4) да го утврдува нивото на цените и на тарифите на комуналното стопанство, на станарината, таксите и данокот на промет што ги пропишуваат политичко-територијалните единици а кои се од влијание врз трошоците на работењето на стопанските организации или врз животниот стандард на работниците и службениците;

5) да ги утврдува по народни републики минималните количини на сечење на дрво на пенџ во шумите од општонародниот имот.

Се овластуваат народните републики да можат во своите општествени планови да го утврдат највисокиот обем на сечењето на дрво на пењ.

2. Со цел за плаќање на увозот на стоки и на услуги во врска со инвестициите, стопанските организации можат да користат најмногу 10% од делот на амортизацијата што се овластени да го користат според одредбите на посебни сојузни прописи — за набавка на девизи на редовните состаноци на девизните пресметковни места, како и за плаќање со девизите што според важечките прописи не се должни да ѝ ги продадат на Народната банка. Средствата од други извори не можат да се користат за оваа цел.

Одредбите од претходниот став се однесуваат и на установите со самостојно финансирање, и тоа на средствата за замена и дополнување.

Комитетот за надворешна трговија, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, може на претпријатијата од одделни стопански гранки или на групи стопански организации да им го зголеми процентот од ставот 1, односно да ги утврди и другите извори на средствата за набавка на девизи на состаноците на девизното пресметковно место за целите од ставот 1.

Глава XXIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

I

Општествените планови на општините, околиите и народните републики треба да бидат во согласност со овој план и со структурата на вложувањата и со мерките за развој на стопанството, на општествениот стандард и на личната потрошувачка на своето подрачје, да придонесат да се остварат задачите и предвидувањата на овој план.

Плановите на стопанските организации треба да бидат во согласност со целите и задачите на овој општествен план, како и на плановите на народната република, околијата и општината. За таа цел е потребно да се координира работата на стопанските организации преку соборите на производителите, стопанските комори, стручните здруженија, задружните и други организации.

II

Овој општествен план важи од 1 јануари 1959 година.

847.

Врз основа на точката 6 став 2 од одделот 1 на главата XVII на Сојузниот општествен план за 1959 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1959 ГОДИНА

Член 1

Стопанските организации, банките, штедилниците и Државниот осигурителен завод (во натамошниот текст: стопанските организации) можат паричниот дел од фондот на основните средства да го користат за инвестирање во основни средства и за други вложувања согласно со прописите за користење на тие средства, ако едновременно од тие средства пренесат во својот фонд на обртните средства износ во височина од 25% од средствата што се користат за инвестирање во основните средства односно за други вложувања.

Според одредбата од претходниот став ќе постапат и установите со самостојно финансирање што формираат обртни средства за своето работење, кога ги користат средствата на своите инвестициони фондови и средствата на фондовите за дополнување и замена со цел за дополнување на основните средства.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува:

1) на средствата на амортизацијата на стопанските организации;

2) на средствата на фондот на основните средства што се користат за отплатување на инвестиционите заеми од Општиот инвестиционен фонд, на средствата за учество во трошоците за инвестиции и на средствата на гарантите износи по тие заеми;

3) на средствата на фондот на основните средства што се користат за отплатување на инвестиционите заеми добиени од средствата на федерацијата преку републичкиот општествен инвестиционен фонд, ако ануитетите по тие заеми му се отстапени како приход на републичкиот инвестиционен фонд;

4) на средствата на фондот на основните средства на земјоделските стопанства кога според вршните сметки за 1958 година овие ќе ги употребат за рефундирање во фондот на обртните средства на износите за прираст на добитокот од сопствениот запат;

5) на средствата на инвестициониот фонд за Заедницата на Југословенските железници;

6) на средствата на инвестициониот фонд на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Член 2

Стопанските организации што не користат кредит за обртни средства кај банката, а средствата на фондот на обртните средства им се достаточни за нормално работење, не вршат пренесување според одредбата од членот 1 став 1 на оваа уредба. Овие стопански организации ќе го издвојуваат тој износ во рамките на фондот на основните средства како резерва што можат да ја користат според посебните прописи што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Според одредбата од претходниот став ќе постапат и установите со самостојно финансирање што формираат обртни средства за своето работење и не користат кредит за обртни средства кај банката, а средствата на фондот на обртните средства им се достаточни за нормално работење, како и установите со самостојно финансирање што не формираат обртни средства за своето работење — кога ги користат средствата на своите инвестициони фондови и средствата на фондовите за дополнување и замена со цел за дополнување.

Член 3

Средствата на амортизацијата на стопанските организации односно средствата на амортизационите фондови на установите со самостојно финансирање и на нивните фондови за дополнување и замена кога се користат со цел за замена, кои според важечките прописи можат да се користат во 1959 година, можат да се употребуваат за замена на основните средства и за други вложувања согласно со прописите за користење на тие средства, ако едновременно од тие средства се издвои на посебна сметка износот во височина од 10% од средствата што се користат за замена на основните средства односно за други вложувања.

Средствата издвоени на посебна сметка според одредбата на претходниот став, стопанските организации и установите со самостојно финансирање што формираат обртни средства за своето работење, можат да ги користат во текот на 1959 година година како обртни средства.

Одредбите од претходните ставови не се однесуваат:

1) на средствата на амортизацијата употребени за отплатување на заемите дадени од Општиот инвестиционен фонд;

2) на средствата на амортизацијата примени по основот на осигурување за оштетените или уништените основни средства кога овие се користат за доведување на основното средство во првобитната состојба;

3) на железничко-транспортните претпријатија;

4) на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

5) на претпријатијата на друмскиот сообраќај;
6) на претпријатијата за производство на тули и керамики

7) на претпријатијата на рударството кога ги тропнат средствата на амортизацијата за изведување на рударски работи;

8) на стопанските организации што отпишале повеќе од 70% од износот на вкупната набавна вредност на своите основни средства, освен градежните објекти, според состојбата на основните средства на 31 декември 1958 година;

9) на комуналните претпријатија;

10) на средствата на амортизацијата на земјоделските стопанства кога според завршните сметки за 1958 година ќе ги употребат овие за рефундирање во фондот на обртните средства на износот за прираст на добитокот од сопствениот запат;

11) на селскостопанските организации, општите земјоделски задруги и специјализираните земјоделски задруги што вршат распределба на вкупниот приход како општите земјоделски задруги, кога средствата на амортизацијата што произлегуваат од продажбата на земјиште, приплоден добиток или селскостопански машини ги користат за купување на земјиште, приплоден добиток или селскостопански машини, со кои се врши проста замена на продаденото земјиште, продадениот приплоден добиток односно продадените селскостопански машини.

Члан 4

Стопанските организации можат средствата на фондот на заедничката потрошувачка да ги користат за инвестициони вложувања ако едновременно од тие средства пренесат во својот фонд на обртните средства износ во височина од 25% од износот на средствата што ги користат за инвестициони вложувања.

Одредбата од претходниот став не се однесува на средствата на фондот на заедничката потрошувачка што стопанските организации ги користат за отплатување на заемите добиени од Општиот инвестиционен фонд за средства на заедничката потрошувачка, како и за отплатување на заемите добиени од фондот за кредитирање на станбената изградба пред 23 април 1958 година.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на стопанските организации што не користат кредит за обртни средства кај банката, а средствата од фондот на обртните средства им се достаточни за нормално работење. Овие стопански организации ќе го издвојуваат тој износ во рамките на фондот на заедничката потрошувачка како резерва што можат да ја користат според посебните прописи што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 5

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и на водните заедници, сојузите на земјоделските задруги, задружните деловни сојузи, заедниците на стопанските организации и заводите за социјално осигурување.

Член 6

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за применување на оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 379
10 декември 1958 година
Белград

Го заменува Претседателот на
Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

848.

Врз основа на членот 3 став 1 под а) точка 12 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56, 43/56 и 21/57), во врска со членот 45 став 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИТЕ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО

1. Се определуваат нови највисоки цени во продажба на мало на готовите лекови и на лековитите супстанции. Овие цени се наведени во Ценовникот на лековите, кој претставува составен дел од оваа наредба, а е објавен како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“.

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат највисоките цени на лековите и на лековитите супстанции определени со ценовниците на лековите што се пропишани: со Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52), со Решението за определување на цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/53), со Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/55), со Решението за определување највисоките цени во продажба на мало на некои лекови и диететски препарати („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56), со Одлуката за определување највисоките цени на лековите во продажба на мало („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57) и со Наредбата за определување на највисоките цени на лековите во продажба на мало и на највисоките цени за аптекарските услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) — доколку се содржани тие во Ценовникот на лековите од точката 1 на оваа наредба.

3. Се овластува Управата за фармацевтска служба и медицинско снабдување да издаде потполн и пречистен текст на Ценовникот на лековите како одделно издание, и, по потреба, да дава објасненија за примена на одредбите од оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 4685
26 ноември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стокониот
промет,

Марјан Брецељ, с. р.

849.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за деделување новогодишна награда на службениците и работниците на државните органи и на установите на јавните служби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/58), а во врска со чл. 24 и 28 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА НОВОГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА УСТАНОВИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ

1. Во Упатството за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход на новогодишните

те награди на службениците и работниците на државните органи и на установите на јавните служби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58) точката 5 се менува и гласи:

„5. Како исплатители на новогодишните награди во смисла на одредбите од Одлуката и од ова упатство, не се подразбираат следните организации од третиот дел на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57 и 44/59): банките и штедилниците, Државниот осигурителен завод, Генералната дирекција и дирекциите на Југословенските железници, Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и општествените организации. Ако наведените организации исплатуваат награди според одредбите од своите правилници односно по одлука на своите овластени органи, во поглед на пресметувањето на придонесот од личниот доход ќе се применуваат во сè одредбите од чл. 40—48 на Правилникот за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход од работниот однос.

По исклучок од претходниот став, општествените организации што по одлука од надлежните органи исплатуваат годишна награда до 50% од месечната плата, ќе ја исплатуваат таа награда и ќе го пресметуваат придонесот за буџетите од личниот доход според одредбите на ова упатство.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-24505/1

12 декември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

850.

Врз основа на одредбата под б) став 1 од одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година, во врска со членот 11 под а) точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ПОМОРСКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Редовните возни цени за превоз на патници во поморскиот сообраќај се менуваат и на брзите (лонгитудинални) пруги за превоз во туристичка класа изнесуваат:

за отстојание од	динари
1 наутичка милја	— — — — — 13
30 наутички милји	— — — — — 332
50 „ „	— — — — — 552
100 „ „	— — — — — 1076
150 „ „	— — — — — 1488
200 „ „	— — — — — 1818
250 „ „	— — — — — 2056
300 „ „	— — — — — 2320

Претпријатието Јадранска линиска пловидба ќе ги определи во рамките на износите од претходниот став: а) системот на депресијата (опаѓањето на единичниот став според отстојанието) и б) возните цени за секоја релација меѓу одделни луки.

Возните цени за I класа се определуваат во сразмера 1,5 : 1 во однос на туристичката класа.

За превоз со бродови што сообраќаат на главните експресни пруги, покрај редовната возна цена се плаќа и дополнителна цена од 500 динари без оглед на класата и отстојанието.

2. На локалните пруги се воведува единствена (туристичка) бродска класа место досегашната втора и трета класа и возните цени изнесуваат:

за отстојание од	динари
1 наутичка милја	— — — — — 9
5 наутички милји	— — — — — 40
10 „ „	— — — — — 80
20 „ „	— — — — — 156
30 „ „	— — — — — 232
50 „ „	— — — — — 388

Бродарските претпријатија на поморскиот патнички сообраќај во рамките на износите од претходниот став ќе ги определат: а) системот на депресијата (опаѓањето на единичниот став според отстојанието) и б) возните цени за секоја релација меѓу одделни луки.

По исклучок од одредбите од ставот 1 на оваа точка, бродарските претпријатија на поморскиот сообраќај на определени локални пруги, паралелни со брзите пруги, можат да воведуваат две класи. Во овие случаи превозните цени за повисоката класа се определуваат според возните цени за туристичката класа на брзите пруги (точка 1 став 1), а за пониската класа според возните цени за единствената класа на линиите на локалните пруги (точка 2 став 1).

3. Важечките повластици за превоз на патници во поморскиот сообраќај ќе се применуваат и на превозните цени од претходните точки, како и на дополнителната цена од точката 1 став 4 на оваа наредба.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престануваат да важат одредбите од точката 1 оддел 1 под б) од Одлуката за измена на тарифата во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53) и Одлуката за измена на тарифите во поморскиот патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Бр. 2005

4 декември 1958 година

Белград

Секретар за сообраќај и врски,
Пеко Далчевик, с. р.

851.

Врз основа на одредбата под б) став 1 од одделот 1 на главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година во врска со членот 11 под а) точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО РЕЧНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Редовните цени за превоз на патници во речниот сообраќај за втора бродска класа се менуваат и изнесуваат:

за отстојание од	динари
1—5 км	— — — — — 24
20 „	— — — — — 72
50 „	— — — — — 176
100 „	— — — — — 232
150 „	— — — — — 484
200 „	— — — — — 604
250 „	— — — — — 692
300 „	— — — — — 788
350 „	— — — — — 820
400 „	— — — — — 916

Претпријатијата на речниот патнички сообраќај ќе ги определат во рамките на износите од претходниот став: а) системот на депресијата (опаѓањето на единичниот став според отстојанието) и б) возните цени за секоја релација меѓу одделни пристаништа.

Редовните возни цени за прва бродска класа се определуваат во сразмера 1,25 : 1 во однос на втора класа.

2. Важечките повластици за превоз на патници во речниот сообраќај ќе се применуваат на превозните цени од претходната точка на оваа наредба.

3. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за измена на тарифата за превоз на патници во речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Бр. 2004

4 декември 1958 година

Белград

Секретар

за сообраќај и врски,
Пеко Дапчевски, с. р.

852.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56, 48/56, 51/56, 19/57 и 29/57) се вршат следните измени и дополненија:

1) Во точката 1:

- а) текстовите под редните броеви 20, 21, 24, 34, 42, 49, 51, 61 и 64 се бришат;
- б) текстот под редниот број 4 се менува и гласи: „Брковиќ инж. Слободан — Чачак“;
- в) текстот под редниот број 5 се менува и гласи: „Билиќ инж. Иван — Младеновац“;
- г) текстот под редниот број 37 се менува и гласи: „Младеновиќ инж. Велимир — Ниш“;
- д) текстот под редниот број 55 се менува и гласи: „Готовиќ инж. Јован — Заечар“;
- е) по редниот број 64 се додаваат редните броеви 65—74 со текстови, кои гласат:
„65 Антонијевиќ инж. Милош — Лазаревац
66 Барлов Миодраг — Рашка
67 Видаковиќ инж. Вељко — Белград
68 Петровиќ инж. Ѓуро — Алексинац
69 Видановиќ инж. Миодраг — Пирот
70 Васиљевиќ Ненад — Куприја
71 Петровиќ инж. Стојан — Пеќ
72 Вујовиќ инж. Никола — Рашка
73 Мириќ инж. Момир — Приштина
74 Ѓорѓевиќ инж. Мирољуб — Светозарево“.

2) Во точката 2:

- а) текстовите под редните броеви 2, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 35, 37, 40, 45, 49 и 53 се бришат;
- б) текстот под редниот број 24 се менува и гласи: „Нешиќ инж. Јованка — Винковци“;
- в) текстот под редниот број 41 се менува и гласи: „Кнежевиќ инж. Даница — Беловар“;

г) текстот под редниот број 48 се менува и гласи: „Салиховиќ инж. Салих — Бели Манастир“;

д) по редниот број 56 се додава реден број 57 со текст, кој гласи: „Гвозденчевиќ Јован — Беловар“.

3) Во точката 3:

а) текстовите под редните броеви 5, 6, 8, 13, 22, 37 и 45 се бришат;

б) текстот под редниот број 11 се менува и гласи: „Прешерен инж. Миха — Љубљана“;

в) текстот под редниот број 12 се менува и гласи: „Прегељ Антон — Љубљана“.

4) Во точката 4:

а) текстовите под редните броеви 8 и 9 се бришат.

5) Во точката 5:

а) текстовите под редните броеви 6 и 8 се бришат;

б) текстот под редниот број 4 се менува и гласи: „Јашаревиќ инж. Адем — Рогатица“;

в) текстот под редниот број 5 се менува и гласи: „Ериќ инж. Сафвет — Сараево“;

г) по редниот број 10 се додава реден број 11 со текст, кој гласи: „Перенда инж. Муниб — Брчко“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 575/2

6 декември 1958 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател на Управниот одбор,

Руди Колак, с. р.

853.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО, НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И ОД ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на месото и на производите од месо и од добиток наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56, 51/53, 18/57 и 29/57) се вршат следните измени и дополненија:

1) Во точката 1:

а) текстовите под редните броеви 8, 14, 19 и 20 се бришат;

б) по редниот број 30 се додаваат редните броеви 31—45 со текстовите, кои гласат:

- „31 Чубраниќ Петар — Петровац на Млава
- 32 Станковиќ Часлав — Петровац на Млава
- 33 Наумковиќ Чедомир — Нови Сад
- 34 Јурчиќ др Стеван — Нови Сад
- 35 Насуровиќ Јосип — Заечар
- 36 Јаникијевиќ-Крстиќ Вера — Неготин
- 37 Јовановиќ Радомир — Косовска Митровица
- 38 Ладавац Иван — Ниш
- 39 Вјажиќ Звонимир — Крагуевац
- 40 Муњас Душан — Смедерево
- 41 Дишљенковиќ Александар — Приштина
- 42 Радовановиќ Петар — Врање
- 43 Туцовиќ Љубодраг — Велика Плана
- 44 Савиќ Танасије — Велика Плана
- 45 Ранчиќ Богољуб — Пирот“.

2) Во точката 2:

- а) текстот под редниот број 16 се менува и гласи:

„Банак Матија — Чаковец“;

- б) по редниот број 17 се додаваат редните броеви 18—24 со текстовите, кои гласат:

„18 Мравунац Иван — Беловар
19 Бенчиќ Мирко — Вараждин
20 Холуб Драгутин — Клоштар Иваниќ
21 Вук Велимир — Пула
22 Микшиќ Мијо — Карловац
23 Левар Иван — Златар
24 Бркиќ Леон — Гурѓевац“.

3) Во точката 3:

- а) текстот под редниот број 8 се брише;

- б) по редниот број 15 се додаваат редните броеви 16 и 17 со текстовите, кои гласат:
„16 Держиќ Франц — Брежице
17 Худопиќ Антон — Брежице“.

4) Во точката 4:

- а) по редниот број 3 се додаваат редните броеви 4—6 со текстовите, кои гласат:

„4 Митевски Георги — Струмица
5 Поповиќ Војислав — Тетово
6 Кондов Борислав — Скопје“.

5) Во точката 5:

- а) Текстовите под редните броеви 3 и 4 се бришат;

- б) по редниот број 4 се додаваат редните броеви 5—11 со текстовите, кои гласат:

„5 Кулаш Чедомир — Биелџина
6 Матишин Мирко — Босанска Дубица
7 Ѓуриќ Душан — Босанска Дубица
8 Болтужиќ Јосип — Бања Лука
9 Марушиќ Антун — Зворник
10 Баста Леополд — Добој
11 Мијатовиќ Илија — Бихаќ“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 575/2

6 декември 1958 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател
на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

854.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КАВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55, 5/56, 16/56, 23/56, 48/56, 18/57 и 29/57) се вршат следните измени и дополненија:

1) Во точката 1:

- а) текстовите под редните броеви 1, 8, 10, 24, 28, 40, 48, 53, 56, 58, 59, 60, 61 и 63 се бришат;

- б) текстот под редниот број 2 се менува и гласи:

„Јеремиќ инж. Стојан — Белград“;

- в) текстот под редниот број 16 се менува и гласи:

„Петровиќ Љубомир — Крагуевац“;

- г) текстот под редниот број 27 се менува и гласи:

„Ѓинѓиќ Новица — Прокупље“;

- д) текстот под редниот број 43 се менува и гласи:

„Чулиќ инж. Драгутин — Ваљево“;

- е) по редниот број 69 се додаваат редните броеви 70—73 со текстовите, кои гласат:

„70 Ѓорѓевиќ Добривоје — Ниш
71 Валентиќ Ангелка — Умчари
72 Миљковиќ инж. Србољуб — Колари
73 Јоди Ѓабор — Бачка Топола“.

2) Во точката 2:

- а) текстовите под редните броеви 2, 3, 8, 20, 21, 22 и 26 се бришат;

- б) текстот под редниот број 12 се менува и гласи:

„Кукуриќ Иван — Подравска Слатина“;

- в) по редниот број 30 се додаваат редните броеви 31 и 32 со текстовите, кои гласат:

„31 Санковиќ Иван — Кутина
32 Ујчиќ инж. Жарко — Пула“.

3) Во точката 3:

- а) текстовите под редните броеви 2, 3, 9, 11, 22 и 28 се бришат;

- б) текстот под редниот број 12 се менува и гласи:

„Зупан Иван — Цеље“;

- в) по редниот број 33 се додаваат редните броеви 34—36 со текстовите, кои гласат:

„34 Госар инж. Марта — Цеље
35 Фрас инж. Марија — Цеље
36 Пуштершиќ Франц — Љубљана“.

4) Во точката 4:

- а) текстовите под редните броеви 1 и 10 се бришат;

- б) текстот под редниот број 9 се менува и гласи:

„Илин инж. Благој — Гевгелија“.

5) Во точката 5:

- а) текстовите под редните броеви 10, 12, 15 и 18 се бришат;

- б) текстот под редниот број 17 се менува и гласи:

„Патиќ инж. Стеван — Горажде“;

- в) текстот под редниот број 19 се менува и гласи:

„Буљко инж. Мухамед — Мостар“;

- г) текстот под редниот број 13 се менува и гласи:

„Марјановиќ инж. Драгомир — Приедор“;

- д) по редниот број 24 се додаваат редните броеви 25 и 26 со текстовите, кои гласат:

„25 Арежина инж. Бранко — Маглај
26 Васиќ инж. Никола — Биелџина“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 575/2

6 декември 1958 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател
на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

855.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежиот зарзават наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56, 48/56, 18/57 и 29/57) се вршат следните измени и дополненија:

- 1) Во точката 1:
 - а) текстовите под редните броеви 6, 9, 13, 26, 29, 30, 32, 33 и 38 се бришат;
 - б) текстот под редниот број 17 се менува и гласи:
„Васиљевиќ инж. Момчило — Заечар“;
 - в) по редниот број 46 се додаваат редните броеви 47—49 со текстовите, кои гласат:
„47 Михајловиќ Петар — Ниш
48 Лоди Габор — Бачка Топола
49 Форѓарини инж. Милан — Панчево“.
- 2) Во точката 2:
 - а) текстовите под редните броеви 18, 19, 22, 25, 31 и 36 се бришат;
 - б) по редниот број 39 се додаваат редните броеви 40 и 41 со текстовите, кои гласат:
„40 Јелиќ Добросав — Подравска Слатина
41 Грковиќ инж. Станоје — Пула“.
- 3) Во точката 3:
 - а) текстовите под редните броеви 5, 23, 26, 28 и 32 се бришат;
 - б) по редниот број 33 се додава редниот број 34 со текстот, кој гласи:
„Огрин инж. Душан — Љубљана“.
- 4) Во точката 4:
 - а) текстот под редниот број 10 се брише;
 - б) текстот под редниот број 3 се менува и гласи:
„Теофилоски инж. Светислав — Тетово“;
 - в) по редниот број 14 се додаваат редните броеви 15 и 16 со текстовите, кои гласат:
„15 Стојанов инж. Борис — Скопје
16 Попов Васил — Миравица“.
- 5) Во точката 5:
 - по редниот број 7 се додаваат редните броеви 8 и 9 со текстовите, кои гласат:
„8 Галијашевиќ инж. Хамзалија — Сараево
9 Савиќевиќ инж. Момчило — Чапљина“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 575/2

6 декември 1958 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

856.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, донесува

ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на далматинската жалфија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57) се врши следната измена и дополнение:

- а) текстот под редниот број 2 се брише;
- б) по редниот број 5 се додава редниот број 6 со текст, кој гласи:

„Перовиќ Савета — Рисан“.

II. Оваа измена и дополнение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 575/2

6 декември 1958 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
846. Указ за прогласување на Сојузниот општествен план за 1959 година — — —	1177
Сојузен општествен план за 1959 година — — —	1177
847. Уредба за употреба на средствата за инвестиции во 1959 година — — —	1195
848. Наредба за определување на највисоките цени на лековите во продажба на мало — — — — —	1196
849. Упатство за измени и дополненија на Упатството за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход на новогодишните награди на службениците и работниците на државните органи и на установите на јавните служби — — —	1196
850. Наредба за измени на тарифата за превоз на патници во поморскиот сообраќај — — —	1197
851. Наредба за измена на Тарифата за превоз на патници во речниот сообраќај — — —	1197
852. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — — — —	1198
853. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на месото, на производите од месо и од добиток наменети за извоз — — — — —	1198
854. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз — — — — —	1199
855. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежиот зарзават наменет за извоз — — — — —	1200
856. Измена и дополнение на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на далматинската жалфија — — — — —	1200